



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 10 ноември 1980  
Скопје  
Број 37  
Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

445.

Врз основа на член 144 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 септември 1980 година, го утврди пречистениот текст на Законот за внатрешни работи.

Пречистениот текст на Законот за внатрешни работи ги опфаќа Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 8/73), Законот за дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/74) и Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“, бр. 24/80 и 33/80), во кое е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 13-2543  
септември 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Законодавно-правната комисија,  
Душко Шурбановски, с. р.

### ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ (Пречистен текст)

#### И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Внатрешни работи во смисла на овој закон се:

1. Работите на заштитата на поредокот утврден со Уставот (државна безбедност);

2. Работите што се однесуваат на заштитата на животот и личната сигурност на луѓето; спречувањето и откривањето на кривичните дела; пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривичните дела и нивното предавање на надлежните органи, одржувањето на јавниот ред и мир; заштитата на определени личности и објекти; вршењето на криминалистичко-технички работи и вештачења; регулирањето и контролата на сообраќајот на патиштата и други работи сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата; заштитата од пожари; контролата на движењето на границата; контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница; утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и други повреди на границата; обезбедувањето на поставувањето и одржувањето на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно и укажувањето на неопходна помош за отстранување на последиците во случај на елементарни и други непогоди кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето или имотот во поголем обем (јавна безбедност);

3. Работите што се однесуваат на здружувањето на граѓаните; јавните собири, набавувањето, поседувањето и носењето на оружје и муниција; контролата над производството, прометот, складирањето на запаливи течности, гасови, експлозивни и други опасни материји и превоз на овие материји, државјанството; патните исправи за премин на државната граница; престојот на странци; личните

карти; матичните книги; единствениот матичен број на граѓаните; личните имиња; пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, како и

4. Другите работи определени со закон.

##### Член 2

Внатрешните работи ги вршат општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи (општински орган на управата надлежен за внатрешни работи) и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат) во рамките на своите надлежности, доколку некои од тие работи, освен работите на Службата за државна безбедност и службата за јавна безбедност, не се со закон ставени во надлежност на други органи на управата, организации на здружениот труд или други самоуправни организации и заедници.

Работите на државната безбедност ги врши Републичкиот секретаријат.

##### Член 3

Работите во врска со матичните книги и водењето на евиденција на државјанството во месна канцеларија ги врши општинскиот орган на управата надлежен за општи работи, доколку тие не ги врши посебен работник на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

##### Член 4

Внатрешните работи од член 1 став 1 точка 1—3 на овој закон се работи од општ интерес за Републиката.

##### Член 5

Во вршењето на работите од својата надлежност органите на управата надлежни за внатрешни работи се потпираат врз иницијативата и помошта од работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и другите здруженија на граѓаните, како и врз помошта од органите на управата и другите државни органи.

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и други здруженија на граѓаните, како и органите на управата и другите државни органи им пружаат помош на органите на управата надлежни за внатрешни работи во извршувањето на работите од нивната надлежност, а особено во работите на заштитата на поредокот утврден со Уставот, животот и личната сигурност на луѓето, спречувањето и откривањето на кривичните дела, обезбедувањето на јавниот ред и мир, како и во работите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

##### Член 6

Органите на управата надлежни за внатрешни работи ја остваруваат општествената самозаштита со насочување на своите активности за развој, унапредување и јакнење на општествената самозаштита и во рамките на својот делокруг укажуваат стручна помош на работните луѓе и граѓа-

ните, организациите на здружен труд, месните заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и други здруженија на граѓаните, како и на органите на управата и другите државни органи во организирањето, примената и преземањето на одделни мерки и активности на општествената самозаштита, насочување и упатување на самоуправните и други општествени субјекти во пропишување или спроведување на пропишаните мерки со кои се регулира заштитата од непријателско-субверзивни дејности, заштитата на општествената сопственост и заштитата од елементарни непогоди.

Органите на управата надлежни за внатрешни работи укажуваат помош и соработуваат со организациите од областа на воспитувањето, образованието и културата, јавното информирање, вработувањето на работниците во странство и учествуваат во организирањето и спроведувањето на воспитно-пропагандните акции заради подигнување на безбедносната култура и оспособувањето на работните луѓе и граѓаните и поттикнување на другите општествени субјекти за поделотворно залагање во борбата против сите форми на антисоцијалистички, антисамоуправни и други општествено-штетни дејности и однесувања, соработуваат со научните организации кои вршат истражувања во областа на општествената самозаштита и им даваат потребни податоци во согласност со пропишаните мерки за нивна заштита.

#### Член 7

Органите на управата надлежни за внатрешни работи во рамките на своите надлежности во остварувањето на обврските од општествената самозаштита, изготвуваат програми за активностите во оваа област и го обезбедуваат нивното спроведување, се организираат за што поцелосно и поефикасно дејствување во таа област, заради што остваруваат меѓусебна соработка и соработка со организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и други здруженија на граѓаните, како и со органите на управата и другите државни органи во Републиката.

#### Член 8

Органите на управата надлежни за внатрешни работи им укажуваат стручна помош на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во организирањето на службата за обезбедување, вршат надзор над применувањето на прописите за начинот на вршење на таа служба и ја проверуваат способноста на чуварите во ракувањето со оружје.

#### Член 9

Меѓусебните односи на органите на управата надлежни за внатрешни работи и односите на тие органи спрема другите државни органи се засноваат врз правата и должностите определени со закон.

Органите на управата надлежни за внатрешни работи и другите државни органи меѓусебно соработуваат и си укажуваат помош едни на други особено во поглед заштитата на сигурноста на лицата и имотот, спречувањето и откривањето на кривичните дела, стопанските престапи и прекршоци, како и во поглед на пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривичните дела.

#### Член 10

Органите на управата надлежни за внатрешни работи ги вршат работите од својата надлежност самостојно врз основа и во рамките на Уставот, законите и другите прописи.

Органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни да му поднесуваат на собранieto на соодветната општествено-политичка за-

едница и на нејзиниот извршен орган извештаи за својата работа и за состојбите и проблемите од општествената самозаштита.

#### Член 11

Работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни во вршењето на работите од својата надлежност да го штитат и чуваат животот на луѓето и достоинството на човекот и можат да ги применуваат само оние мерки на присилба што законот ги предвидува и со кои со најмалку штетни последици за граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и нивните права се постигнува извршувањето на службената работа.

Функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, до кој од страна на граѓанин, организација на здружен труд и друга самоуправни организација и заедница е поднесена пријава дека работник на органот на управата надлежен за внатрешни работи при вршење на службата презел спрема нив мерка што не е заснована врз закон или извршил дејство што е во спротивност со обврската за почитување на личноста и достоинството на човекот, должен е во рок од 30 дена да го извести подносителот на пријавата, ако тој тоа го бара, што презел по повод на пријавата.

#### Член 12

Заради остварување на начелото на јавноста во работата, органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни да ја известуваат јавноста за прашањата од својот делокруг што се од интерес за граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници за мерките за нивно решавање, како и за тие прашања да им даваат информации на претставниците на печатот и другите видови на информации.

Органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни на граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, органите на управата и другите државни органи да им даваат податоци и известувања за прашањата за кои тие се непосредно заинтересирани ако со нив не се нанесува штета на интересите на органот или на правата на граѓаните, организациите на здружен труд или другите самоуправни организации и заедници на кои се однесува известувањето.

Давањето на известувања и податоци ќе се ускрати кога е во прашање државна, воена, службена или деловна тајна.

Податоци и известувања за работата на органите на управата надлежни за внатрешни работи дава функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи или работникот што тој ќе го определи.

#### Член 13

Само со закон може да се определи органите на управата надлежни за внатрешни работи да вршат работи што не спаѓаат во областа на внатрешните работи.

#### Член 14

Законите и другите прописи за органите на управата, самоупраувањето во органите на управата, работните односи, средствата за работа на органите на управата и законите и другите прописи од областа на пензиското, инвалидското и здравственото осигурување се применуваат и на органите и работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи ако со овој закон не е определено поинаку.

## II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЈАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

### Член 15

Работите на непосредното одржување на јавниот ред и мир, регулирањето и контролата на сообраќајот на патиштата, контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница, работите на јавната безбедност на езеро, како и други работи од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, чија природа или услови бараат да ги извршуваат униформирани работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи, ги вршат работниците на милицијата.

Работниците на милицијата носат пропишана униформа со ознака на звањето и со други посебни ознаки и се вооружени согласно со прописите за вршењето на службата.

Работниците на милицијата можат работите од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, освен работите од став 1 на овој член, да ги вршат во граѓанска облека кога тоа ќе го нареди командирот, раководителот на службата за јавна безбедност, функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи или републичкиот секретар за внатрешни работи (републички секретар) или од него овластениот раководен работник.

Кога интересите на поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир тоа го бараат, републичкиот секретар може да нареди и другите овластени службени лица од член 48 на овој закон, да вршат определени работи во униформа на милиција.

## III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

### Член 16

Службата за државна безбедност собира податоци и извештувања заради откривање и попречување на дејностите насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот, загрозување на безбедноста на земјата и во врска со тоа презема и други потребни мерки и дејствија врз основа на закон и прописи донесени во согласност со закон.

### Член 17

Работите на државната безбедност од член 16 на овој закон ги врши Службата за државна безбедност, како самостојна стручна служба во Републичкиот секретаријат.

За вршење на работите на државната безбедност на определени подрачја можат да се образуваат посебни организациони единици на Службата за државна безбедност. Бројот и седиштата на организационите единици се определуваат со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи на Службата за државна безбедност.

### Член 18

Со Службата за државна безбедност раководи потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат, кого го именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

### Член 19

Потсекретарот за државна безбедност во Републичкиот секретаријат го организира вршењето на работите од делокругот на Службата за државна безбедност и за работата на оваа Служба непосредно му одговара на републичкиот секретар.

### Член 20

За работата на Службата за државна безбедност републичкиот секретар му одговара на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Републичкиот секретар е должен по барање на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да поднесува извештаи за работата и состојбата на Службата за државна безбедност.

Републичкиот секретар по своја иницијатива или по барање поднесува извештај и дава податоци за работата, проблемите и состојбата на Службата за државна безбедност и на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот.

Републичкиот секретар може да бара поднесувањето на извештај за одделни прашања да се одложи за определено време или извештајот за одделни прашања да го поднесе на седница без присуство на јавноста. За причините за одлагање на поднесување на извештајот и за исклучување на јавноста, републичкиот секретар е должен да го запознае претседателот на соодветното тело.

### Член 21

По барање од собранието на општина или по своја иницијатива, републичкиот секретар или од него овластениот раководен работник го информира собранието на општината за состојбата и проблемите од надлежност на службата за државна безбедност на подрачјето на општината.

### Член 22

Контролата на користењето и распределбата на средствата за специјални издатоци и средствата за опрема за специјални намени на Службата за државна безбедност се врши на начин определен од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

### Член 23

Кога е тоа неопходно, од причини на безбедноста на земјата, републичкиот секретар може со свое решение да определи спрема одделни лица и организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници да се преземаат определени мерки со кои се отстапува од начелото на неповредливоста на тајната на писмата и другите средства за општење.

### Член 24

Овластените службени лица на Службата за државна безбедност во вршењето на работите од својот делокруг, ги имаат истите овластувања како и другите овластени службени лица на органите на управата надлежни за внатрешни работи.

### Член 25

За Службата за државна безбедност републичкиот секретар донесува посебен општ акт за организација и работа и посебен општ акт за систематизација на работите и работните задачи.

Пред донесувањето на општите акти од став 1 на овој член, републичкиот секретар е должен да прибави мислење од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија или од него овластен орган.

## IV. ДЕЛОКРУГ И ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

### 1. Општински органи на управата надлежни за внатрешни работи

#### Член 26

Општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи непосредно ги извршуваат законите и другите прописи од областа на внатрешните работи и се должни да го обезбедуваат извршувањето на тие прописи, ако нивното извршување не е со закон ставено во надлежност на Републиката.

публичкиот секретаријат или другите државни органи, организации на здружен труд или други самоуправни организации и заедници.

#### Член 27

Собранијата на две или повеќе општини можат договорно да основаат заеднички орган на управата надлежен за внатрешни работи или заедничка служба за вршење на определени внатрешни работи.

Во општините во кои е основан заеднички орган или заедничка служба за вршење на определени внатрешни работи собранијата на општините како и нивните извршни органи, во однос на тој орган или служба ги имаат сите права и должности што според општите прописи ги имаат собранијата на општините и нивните извршни органи спрема општинските органи на управата.

#### Член 28

За вршење на определени стручни работи во врска со криминалистичко-техничките работи, контролата и регулирањето на сообраќајот на патиштата, водењето на оперативни евиденции и функционирањето на системите за врска, општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи мораат да исполнуваат определени минимални услови во поглед на техничката опрема, стручните кадри и другите услови што ги пропишува републичкиот секретар.

#### Член 29

За непосредно вршење на работите од член 1 став 1 точка 2 на овој закон освен контролата на патничкиот сообраќај преку државната праница и обезбедувањето на поставувањето и одржувањето на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно во општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи постои служба за јавна безбедност, како посебна служба.

#### Член 30

Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи го именува без конкурс и го разрешува собранието на општината, во согласност со републичкиот секретар.

Функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи го именуваат без конкурс и го разрешуваат собранијата на општините, кои основале таков орган, во согласност со републичкиот секретар.

Ако не се постигне согласност во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, за именувањето ќе одлучи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 31

Во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје и во заедничките органи на управата надлежни за внатрешни работи може да има заменик и помошници на функционерот кој раководи со тој орган на управата.

#### Член 32

Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е одговорен за законито, правилно и навремено работење на органот на управата надлежен за внатрешни работи на собранието на општината и неговиот извршен орган и е должен ним да им поднесува извештај за работата на органот.

Функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи е одговорен за законито, правилно и навремено работење на заедничкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на собранијата на општините кои го основале органот и нивните извршни органи и е должен ним да им поднесува извештај за работата на заедничкиот орган.

#### Член 33

Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, односно функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен за состојбите на внатрешните работи на подрачјето на општината да го известува републичкиот секретар.

Републичкиот секретар има право да даде иницијатива за утврдување одговорност на функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно на функционерот кој раководи со заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи ако утврди дека во органот не се спроведува политиката утврдена од собранието на општествено-политичката заедница, не се извршуваат законите, другите прописи и акти, не се придржува на начелните ставови на извршниот орган на собранието или задолжителните инструкции и наредби на републичкиот секретар издадени за извршување на одделни работи од општ интерес за Републиката.

Органот овластен за утврдување на одговорноста е должен да ја разгледа дадената иницијатива, за неа да заземе став и да го известува републичкиот секретар.

#### Член 34

Во состав на службата за јавна безбедност милицијата е организирана во станици на милицијата и самостојни одделенија на милицијата.

Во станиците на милицијата со поголем број милиционери може да има едно или повеќе одделенија.

Ако две или повеќе општини основаат заеднички општински орган на управата надлежен за внатрешни работи во секоја од тие општини постои најмалку по една станица на милицијата.

#### Член 35

Со станица на милицијата односно со самостојно одделение на милицијата непосредно раководи командирот на станицата односно командирот на самостојното одделение (командир).

Командирот на станица на милицијата може да има заменик и помошници.

#### Член 36

Во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, односно во заедничките општински органи на управата надлежни за внатрешни работи, може да има униформирани и вооружени работници на милицијата и на работи и работни задачи надвор од станиците на милицијата и самостојните одделенија на милицијата само за вршење на работи од подготовките на народна одбрана, работи од областа на јавниот ред и мир, безбедноста на сообраќајот на патиштата, унапредувањето на работите на милицијата од надлежност на органот на управата надлежен за внатрешни работи и управувањето со моторни возила кои носат регистарски таблици со ознака „М“.

#### Член 37

Врз организацијата и вршењето на внатрешните работи во градската заедница, како посебна општествено-политичка заедница, се применуваат одредбите на овој закон за општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.

## 2. Републички секретаријат за внатрешни работи

#### Член 38

Републичкиот секретаријат, покрај работите определени со законите и другите прописи за органите на управата, ги врши и овие работи:

1. организира, обезбедува и непосредно презема мерки за заштита на поредокот утврден со Уставот;

2. учествува во организирањето на општествената самозаштита;

3. организира, обезбедува и непосредно презема мерки за заштита на животот и личната сигурност на луѓето и имотот во случаи кои можат да го загорзат животот и здравјето на луѓето или имотот во поголем обем, или кога јавниот ред и мир е нарушен во пошироки размери;

4. организира и непосредно презема мерки во посложените случаи за спречување и откривање на кривичните дела и пронаоѓање и фаќање на нивните сторители;

5. врши контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница;

6. организира и непосредно презема мерки за вршење посложени работи на контролата на движењето на државната граница, утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на границата;

7. организира и обезбедува поставување и одржување на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно;

8. организира и непосредно регулира и врши контрола на сообраќајот на магистрални и други јавни патишта што ќе ги определи републичкиот секретар;

9. организира и непосредно презема мерки за безбедност и други мерки и укажува помош во случај на елементарни и други непогоди кои можат да го загорзат животот и здравјето на луѓето или имотот во поголем обем;

10. организира придружба во железничкиот сообраќај;

11. непосредно спроведува и организира заштита на личната сигурност на личности и чување на објекти, учествува во определувањето, организирањето на заштитата и непосредно презема мерки и дејствија за заштита на работните места, објектите и подрачјата од посебно значење за одбраната и безбедноста на земјата, кои ќе бидат утврдени со акт на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

12. организира спроведување на подготовките за народната одбрана од надлежност на органите на управата надлежни за внатрешни работи;

13. ги обединува и усогласува плановите и мерките на органите на управата надлежни за внатрешни работи во услови на непосредна воена опасност и војна и во други вонредни ситуации;

14. организира и се прижи за воведување на единствениот матичен број на граѓаните;

15. обезбедува единствена обработка на податоци од областа на внатрешните работи;

16. ги организира и непосредно ги врши работите сврзани со функционирањето на системите за врски во органите на управата надлежни за внатрешни работи;

17. ја организира и насочува криптозаштитата во органите на управата надлежни за внатрешни работи;

18. ги снабдува општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи со оружје, облека, чевли и друга пропишана опрема;

19. ја следи и проучува состојбата и проблемите во областа на внатрешните работи и води пропишана статистика и евиденција;

20. следи и проучува определени прашања од областа на работните односи и кадровската политика во органите на управата надлежни за внатрешни работи;

21. врши управен надзор над работата на другите органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници што вршат определени внатрешни работи;

22. врши посложени криминалистичко-технички работи и криминалистички вештачења;

23. ја следи и презема мерки за подобрување на здравствената и психофизичката способност на

работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и

24. организира чување на одземено и најдено оружје, муниција и експлозивни материји.

#### Член 39

Републичкиот секретар е одговорен за извршување на внатрешните работи од општ интерес за Републиката и кога за непосредното извршување се надлежни општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.

#### Член 40

Републичкиот секретар ќе го ограничи или забрани движењето на лица на јавни места или ќе нареди определени лица чија дејност е насочена или постои основано сомнение дека со својата дејност можат да го загорзат поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир, да престојуваат во определено место или да напуштаат определено место со обврска повремено да се јавуваат на органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Републичкиот секретар може да ги изрече мерките од став 1 на овој член само кога ќе се утврди дека е загорзен поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир, а Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе акт со кој посебно за тоа ќе го овласти.

Мерките од став 1 на овој член можат да траат најдолго до престанокот на причините поради кои се изречени.

Против решението со кое е изречена мерка да се престојува во определено место или да се напушти определено место може да се изјави жалба до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

#### Член 41

Републичкиот секретаријат води општа грижа за стручно оспособување и усовршување на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи.

Планот и програмата за стручно оспособување и усовршување што го организира Републичкиот секретаријат го пропишува републичкиот секретар.

#### Член 42

Кога тоа го бараат интересите за заштитата на поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката, републичкиот секретар може од работниците на милицијата и приправниците за милиционери во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи и од учениците, студентите, слушателите на курсеви, семинари и на другите форми на образование и од работниците на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, да формира посебна единица на милицијата за извршување на определена задача (посебна единица на милицијата).

Кога во единицата на милицијата од став 1 на овој член се наоѓаат и приправници за милиционери во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, ученици кои се постари од 18 години, студенти, слушатели на курсеви, семинари и на други форми на образование и работници од Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, тие додека ги извршуваат задачите заради кои е формирана единицата, се сметаат за овластени службени лица во смисла на член 48 од овој закон.

Со актот за формирање на единица на милицијата се определува нејзиниот состав, вооружувањето и опремата, како и раководителот на таа единица, кој за извршувањето на поставената задача е одговорен пред републичкиот секретар.

Средствата за работа на единицата паѓаат на товар на Републичкиот секретаријат.

На работниците на посебната единица на милиција се применуваат самоуправните општи акти на работната заедница на Републичкиот секретаријат.

Раководителот на посебната единица на милиција во вршењето на службените работи ги има овластувањата на командир.

#### Член 43

Републичкиот секретар може да формира единици на милицијата заради обезбедување извршувањето на работи што се во надлежност на Републичкиот секретаријат.

#### Член 44

Во Републичкиот секретаријат може да има униформирани и вооружени работници на милицијата и на работи и работни задачи надвор од единиците на милицијата од член 43 на овој закон во согласност со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи.

### V. ОВЛАСТУВАЊА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

#### Член 45

Граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како и лицата кои вршат работи во органите на управата и другите државни органи, должни се да се придржуваат на наредбите на органите на управата надлежни за внатрешни работи и на овластените службени лица на тие органи.

#### Член 46

Органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни на органот надлежен за спроведување на извршувањето, на негово барање, да му дадат помош во спроведувањето на извршувањето.

Органот надлежен за спроведување на извршувањето ќе побара помош од органот на управата надлежен за внатрешни работи, ако при спроведувањето на извршувањето се најде на физички отпор или таков отпор оправдано може да се очекува, како и во други случаи утврдени со закон.

#### Член 47

Ако врз основа на посебни прописи определена организација на здружениот труд, месна заедница или друга самоуправни организација и заедница, општествено-политичка организација, општествена организација, стручно и друго здружение на граѓаните, орган на управата или друг државен орган одржува ред на определено подрачје, објект или приредба, органот на управата надлежен за внатрешни работи соработува со нив.

Организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, стручните и другите здруженија на граѓаните, органите на управата и другите државни органи од став 1 на овој член му укажуваат помош на органот на управата надлежен за внатрешни работи кога тој ги врши работите од својата надлежност на подрачјето, објектот или приредбата на која овие организации на здружениот труд, месни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации, општествени организации, стручни и други здруженија на граѓаните, органи на управата и другите државни органи го одржуваат редот.

#### Член 48

Определени работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи имаат посебни должности и овластувања (овластени службени лица).

Како овластени службени лица се сметаат:

1. работниците на милицијата;
2. работниците на службата за јавна безбедност кои непосредно работат на оперативни работи и работни задачи;
3. работниците на Службата за државна безбедност кои непосредно работат на оперативни работи и работни задачи и

4. функционерите кои раководат со органите на управата надлежни за внатрешни работи, нивните заменици и другите раководни работници кои се именуваат од собранијата на општествено-политичките заедници и нивните извршни органи.

Републичкиот секретар може да пропише и други работници во органите на управата надлежни за внатрешни работи да имаат својство на овластени службени лица ако тие вршат криминалистичко-технички работи и вештачење на службата за јавна безбедност, ако вршат оперативнотехнички работи во Службата за државна безбедност, ако вршат оперативно-аналитички работи, ако работат на посебни задолженија сврзани со техничките работи на врските или ако раководат со организациони единици.

Работниците од став 2 точка 1 до 3 и став 3 на овој член кои на такви работи поминале најмалку 20 години ефективна работа и работниците од член 162 на овој закон остануваат овластени службени лица и кога по потреба на службата бидат распоредени или преместени на други работи и работни задачи на кои работите не се вршат од овластените службени лица.

Како овластени службени лица се сметаат и лицата кога за такви се определени со овој закон.

Републичкиот секретар им издава на овластените службени лица посебна легитимација.

Овластените службени лица имаат право да поседуваат и носат оружје и муниција, по службена должност.

#### Член 49

Овластените службени лица се должни работите на заштитата на животот и личната сигурност на луѓето, спречувањето на извршување на кривични дела, откривањето на тие дела и фаќањето на нивните сторители како и одржувањето на јавниот ред и мир да ги вршат во секоја прилика, без оглед дали се наоѓаат на службена должност и дали тоа им е ставено во задача.

Овластените службени лица должни се работите од став 1 на овој член да ги вршат и кога нивното извршување е сврзано со опасност по нивниот живот.

#### Член 50

Во вршењето на службените должности овластените службени лица имаат право да ги легитимираат граѓаните и, во случаите предвидени со закон, да ги приведат до надлежниот орган.

Кога овластените службени лица ги вршат службените работи во граѓанска облека должни се претходно да се легитимираат.

#### Член 51

Органите на управата надлежни за внатрешни работи и овластените службени лица на тие органи, покрај должностите и овластувањата предвидени со прописите за кривичната постапка и другите прописи, имаат и право да задржат лице што го нарушува и го загрозува јавниот ред и мир, ако воспоставувањето на јавниот ред и мир или отстранување на загрозувањето не може да се постигне на друг начин или ако е тоа неопходно од причини на безбедноста. Задржувањето на лицето може да трае најдолго 24 часа.

## Член 52

Кога е тоа неопходно заради обезбедување на највисоки претставници на домашните или странските претставнички или политички органи, како и највисоките претставници на меѓународни организации и од причини на безбедноста на земјата, органите на управата надлежни за внатрешни работи имаат право да задржат лице и подолго од 24 часа, но најдолго до 3 дена.

До 3 дена може да се задржи лице и во случаите:

— ако е тоа потребно заради утврдување на неговиот идентитет, а идентитетот не може на друг начин да се утврди и

— ако го испорачале странски органи на безбедноста заради спроведување до надлежниот орган.

Задржувањето во случаите од став 1 и 2 на овој член може да се изврши врз основа на писмена наредба од функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

## Член 53

Ако задржувањето од членовите 51 и 52 на овој закон трае подолго од 6 часа или ако тоа го бара лицето што е задржано, органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен да го извести неговото семејство или друго лице што ќе го определи задржаното лице.

Лицето што е задржано без основ или подолго од 24 часа односно од 3 дена има право на надоместок на штета од Републиката односно општината на која и припаѓа органот чиј работник го задржало.

## Член 54

Заради спречување извршувањето на кривични дела, пронаоѓање и фаќање на сторители на кривични дела, пронаоѓање и обезбедување на предмети и траги на кривични дела овластените службени лица можат да вршат затворање на сите пристапи на определен простор или објект и да го оневозможат напуштањето на тој простор или објект без одобрение. Овие мерки ќе траат само онолку време колку што е неопходно да се изврши потребната контрола и да се фатат сторителите на кривичните дела.

Преземањето на мерките од став 1 на овој член може да го нареди функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

## Член 55

Овластените службени лица, кога ја вршат службата на средствата на јавниот сообраќај имаат право на бесплатен превоз со тие средства и на осигурување што го имаат патниците што го плаќаат превозот.

Во случаите од став 1 на овој член организацијата на здружениот труд или друга организација нема право на надоместок за извршениот превоз на овластените службени лица.

## Член 56

Заради фаќање на извршителот на кривично дело кого непосредно го гонат, како и заради превезување до најблиската здравствена организација на здружен труд жртвата на кривичното дело, елементарна непогода или друг несреќен случај, овластените службени лица имаат право да се послужат со сообраќајните средства и со средствата за врска до кои можат да дојдат, ако тоа не може да го извршат на друг начин. За употребата на сообраќајното средство или средството за врска му се издава потврда на држателот на сообраќајното средство или средството за врска.

Држателот на сообраќајното средство или средството за врска има право на надоместок на стварната штета предизвикана со употребата на сообраќајното средство или средство за врска. Надоместокот на штетата паѓа на товар на Републиката односно општината на која ѝ припаѓа органот на

управата надлежен за внатрешни работи чии работи ги вршело овластеното службено лице што го употребило сообраќајното средство или средството за врска.

Барањето за надоместок на штетата му се поднесува на органот на управата надлежен за внатрешни работи чии работи ги вршело овластеното службено лице што ја предизвикало штетата. Ако тој орган во рок од 30 дена од денот на настаната штета не го задоволи барањето, држателот на сообраќајното средство или средството за врска може своето право да го остварува кај надлежниот суд.

## Член 57

Заради совладување отпорот на лицето што го нарушува јавниот ред и мир или што треба да се приведе, задржи или лиши од слобода, како и заради одбивање нападот од себе или од друго лице или објект што се обезбедува, овластеното службено лице има право да употреби физичка сила, гумена палка, цвркови со вода, средства за присилно запирање на моторни возила, гасни и други пропишани средства на присилба.

## Член 58

При вршењето на службените работи овластените службени лица смеат да употребат огнено оружје само ако поинаку не можат:

1. да го заштитат животот на луѓето;
2. да го спречат бегството на лице затечено во вршење на кривично дело против основните на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, убиство, грабнување на воздухоплов, загрозување на безбедноста на лет на воздухоплов, тешка кражба, разбојничка кражба, разбојништво и силување, како и на други кривични дела што се гонат по службена должност ако постојат основи за сомневање дека ќе употреби огнено оружје, како и да спречат бегство на лице лишено од слобода и лице за кое е издаден налог за лишување од слобода заради извршување на овие кривични дела;
3. да одбијат од себе непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот;
4. да одбијат напад на објект или личност што се обезбедува.

Во случаите од став 1 на овој член овластените службени лица ќе употребат огнено оружје само ако со употребата на физичка сила, гумена палка или други средства на присилба не можат да го обезбедат извршувањето на службената работа.

Овластените службени лица што вршат служба непосредно под раководство на одговорен работник смеат да употребат оружје само на негова наредба. Наредба за употреба на оружје одговорниот работник може да издаде само во случаите и под условите предвидени во став 1 и 2 на овој член.

## Член 59

Ако средствата на присилба и огненото оружје се употребени во границите на овластувањата, исклучена е одговорноста на овластеното службено лице што ги употребило тие средства или огненото оружје.

## Член 60

Овластените службени лица можат да собираат известувања и од лицата што се наоѓаат во притвор, на издржување на казна затвор или во воспитно-поправен дом, ако е тоа потребно заради откривање на други кривични дела на исто лице, неговите соучесници или на кривични дела на други сторители.

Овие известувања ќе се собираат во времето што ќе го определи истражниот судија односно управникот на казнено-поправниот или на воспитно-поправниот дом.



**Член 61**

Во вршењето на работите на јавната безбедност на езерата, работниците на милицијата имаат право да вршат проверка на знамето, да запрат сомнителен пловен објект, да извршат преглед на бродските исправи и да го претресат пловниот објект, како и да го гонат, запленаат и спроведат до надлежниот орган пловниот објект кој не се придржува за општите прописи, доколку со посебен пропис или со меѓународни договори не е поинаку предвидено.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на воените бродови.

**Член 62**

Ако против овластено службено лице се покрене и води кривична, прекршочна или процесна постапка заради употреба на средства на присилба или огнено оружје или заради други интервенции во вршењето на службената работа, како и учество во сообраќајна незгода со службено моторно возило при вршењето на службената работа, органот на управата надлежен за внатрешни работи ќе му обезбеди стручна правна помош во врска со водењето на постапката. Стручна правна помош ќе се обезбеди и по престанокот на работниот однос кај органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Органот на управата надлежен за внатрешни работи нема да му обезбеди стручна правна помош во случај од став 1 на овој член на овластено службено лице против кое е поднесен предлог за покренување постапка за утврдување на одговорноста поради потешка повреда на работната обврска, како и во случај кога органот на управата надлежен за внатрешни работи поднел кривична пријава против работниот.

Ако против граѓанин, кој на органот на управата надлежен за внатрешни работи или на овластеното службено лице во вршењето на службената должност му укажал помош се покрене и води кривична, прекршочна или процесна постапка, органот на управата надлежен за внатрешни работи кому му е укажана помошта должен е во тој случај да му обезбеди стручна правна помош.

## VI. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

### 1. Меѓусебни односи и соработка на органите на управата надлежни за внатрешни работи во Републиката

**Член 63**

Органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни во работите од заеднички интерес, а особено во работите на Службата за државна безбедност и службата за јавна безбедност, меѓусебно да соработуваат, да ја усогласуваат активноста, да разменуваат податоци и известувања, да организираат советувања и други стручни собири за проучување на одделни прашања, појави и проблеми, да организираат и спроведуваат заеднички мерки и акции и едни на други да си укажуваат помош.

**Член 64**

Републичкиот секретаријат, покрај пропишаните права и должности спрема општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи и општинските органи на управата што вршат дејствија од областа на внатрешните работи, има права и должности утврдени со овој закон.

**Член 65**

Во вршењето на внатрешните работи од општ интерес за Републиката, републичкиот секретар на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи има право и должност да им

издава задолжителни инструкции и да врши непосреден надзор над извршувањето на тие инструкции.

**Член 66**

Ако во вршењето на надзорот републичкиот секретар утврди дека општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи не ги врши работите од својот делокруг или не ги врши во согласност со прописите и на време, ќе му укаже на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи на недостатоците и ќе му предложи мерки тие да се отстранат, а за тоа ќе го извести собранието на општината.

**Член 67**

Кога интересите на поредокот утврден со Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката тоа го бараат, републичкиот секретар или од него овластениот раководен работник може непосредно да му издава наредби за извршување на определени задачи и работи од делокругот на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, раководителот на службата за јавна безбедност и командирот, како и налог на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи за привремено отстапување на користење на Републичкиот секретаријат определена опрема додека за тоа постои потреба.

Трошоците во врска со извршувањето на работите од став 1 на овој член и надоместокот на стварните трошоци за користењето на опремата паѓаат на товар на Републичкиот секретаријат.

**Член 68**

Републичкиот секретар има право на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи да му издава налог за извршување на определени работи од општ интерес за Републиката.

Во вршењето на внатрешните работи од општ интерес за Републиката, Републичкиот секретаријат има право непосредно или преку друг општински орган на управата надлежен за внатрешни работи да изврши одделни работи ако општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, и покрај предупредувањето, не ги врши или не ги врши во согласност со законот.

Трошоците во врска со извршувањето на работите од став 1 овој член паѓаат на товар на Републичкиот секретаријат, а трошоците од став 2 на овој член на товар на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи кој не ја извршил работата.

**Член 69**

Кога сложеноста на работите или другите потреби тоа го бараат, општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи имаат право да бараат стручна помош и соработка од Републичкиот секретаријат.

Републичкиот секретаријат е должен таа помош да им ја укаже на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи ако утврди дека органот има потреба од таква помош.

**Член 70**

Општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи се должни да водат пропишана статистика и евиденција и да го известуваат Републичкиот секретаријат за извршување на законите и другите прописи од областа на внатрешните работи и по тие прашања на негово барање да доставуваат податоци.



## 2. Меѓусебни односи и соработка на органите на управата надлежни за внатрешни работи во земјата

### Член 71

Меѓусебните односи и соработка на органите на управата надлежни за внатрешни работи во Републиката со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (Сојузен секретаријат) и органите на управата надлежни за внатрешни работи во социјалистичките републики и автономни покраини се засноваат врз правата и должностите определени со закон и меѓусебно договарање за извршување на заеднички задачи, непосредна соработка и известување.

### Член 72

Републичкиот секретаријат соработува со Сојузниот секретаријат и органите на управата надлежни за внатрешни работи на социјалистичките републики и автономни покраини заради разгледување и усогласување на ставовите, како и заради усогласување на плановите и мерките за безбедност од заеднички интерес.

### Член 73

Органите на управата надлежни за внатрешни работи во Републиката се должни да соработуваат со Сојузниот секретаријат и органите на управата надлежни за внатрешни работи во социјалистичките републики и автономни покраини и да им укажуваат помош на работите на државната безбедност, јавната безбедност и другите внатрешни работи од заеднички интерес.

### Член 74

Кога овластени службени лица на Сојузниот секретаријат или од органите на управата надлежни за внатрешни работи на социјалистичките републики и автономни покраини вршат определени работи на територијата на Републиката ги имаат должностите и овластувањата на овластени службени лица утврдени со овој закон.

### Член 75

Овластените службени лица на Сојузниот секретаријат и органите на управата надлежни за внатрешни работи на социјалистичките републики и автономни покраини можат, по барање и во договор со органите на управата надлежни за внатрешни работи во Републиката, да ги преземаат на територијата на Републиката потребните мерки да се пронајде сторителот на кривично дело кое се гони по службена должност, сторителот или соучесникот да не се сокрие или не избега, да се откријат и обезбедат траги на кривичното дело и предмети кои можат да послужат како доказ, како и да соберат известувања кои би можеле да бидат од корист за успешното водење на кривичната постапка.

По исклучок, ако постои опасност од одлагање, овие мерки овластените службени лица можат и сами да ги преземаат, но се должни за тоа веднаш да го известат соодветниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

### Член 76

Кога овластени службени лица на Сојузниот секретаријат и органите на управата надлежни за внатрешни работи на социјалистичките републики и автономни покраини вршат службена работа на средствата за јавен сообраќај, можат да вршат службени работи и да преземаат потребни мерки и дејствија и кога тоа сообраќајно средство се наоѓа на територијата на Републиката.

### Член 77

Овластено службено лице на орган на управата надлежен за внатрешни работи на Републиката кое на територијата на социјалистичка република или автономна покраина се затече на мес-

тото на настанот, должно е по барање од овластеното службено лице на соодветниот орган на управата надлежен за внатрешни работи да му укаже помош во спречување извршувањето на кривично дело што непосредно претстои, во обезбедувањето на трагите на кривичното дело како и во спречување сторителот на кривичното дело да не се сокрие или не избега.

### Член 78

Овластеното службено лице на орган на управата надлежен за внатрешни работи на Републиката што ќе се затече на територијата на социјалистичка република или автономна покраина, должно е само да ги преземе потребните мерки за да се спречи извршувањето на кривично дело кое се гони по службена должност; да ги обезбеди трагите на кривичното дело и да спречи сторителот на кривичното дело да не се сокрие или не избега, ако на местото на настанот нема овластено службено лице на надлежниот орган, а неговото доаѓање не може да се обезбеди благовремено, но е должно за тоа, штом околностите ќе дозволат да го извести соодветниот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи.

## VII. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ

### 1. Самоуправување

#### Член 79

Работниците на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи претставуваат посебна работна заедница.

Работниците на заедничкиот општински орган на управата надлежен за внатрешни работи сочинуваат една работна заедница.

#### Член 80

Делот од општиот акт за систематизација на работите и работните задачи што се однесува на службата за јавна безбедност во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи се утврдува во согласност со републичкиот секретар.

Во општиот акт од став 1 на овој член се определува и надлежноста, подрачјето и седиштето на станицата на милицијата односно самостојното одделение на милицијата.

### 2. Работни односи

#### Член 81

Во органите на управата надлежни за внатрешни работи се заснова работен однос со јавно објавување на конкурс и оглас.

Во органите на управата надлежни за внатрешни работи се заснова работен однос без конкурс за вршење на работи и работни задачи на:

1. Службата за државна безбедност;
2. Службата за јавна безбедност;
3. Криптозаштита;
4. Воени подготовки и материјални резерви;
5. Пилот и авио-механичар;
6. Шеф на Кабинет во Републичкиот секретаријат и Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје;
7. Советник во орган на управата надлежен за внатрешни работи;
8. Раководење со организациони единици за организација и кадри и електронска обработка на податоци во Републичкиот секретаријат;
9. Раководење и заменување на раководење со организациона или работна единица за врска;
10. Доставувачи на поштенски пратки во Републичкиот секретаријат и
11. Раководење со организациона единица за заеднички работи во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на град Скопје.

Во органите на управата надлежни за внатрешни работи работен однос без конкурс засноваат стипендистите на органите на управата надлежни за внатрешни работи, свршените ученици и свршените студенти на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

За засновањето на работен однос во Службата за државна безбедност одлучува републичкиот секретар по предлог од потсекретарот за државна безбедност во Републичкиот секретаријат.

За засновање на работен однос со определено лице во орган на управата надлежен за внатрешни работи одлучува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи. Кога се заснова работен однос во општински орган на управата надлежен за внатрешни работи за вршење на работи и работни задачи од овластено службено лице, функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен да прибави претходно мислење од републичкиот секретар.

Функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен да прибави согласност од републичкиот секретар и кога врши распоредување на работни задачи на работни задачи на раководителот на службата за јавна безбедност, командир, заменик командир и помошник на командирот во органот.

#### Член 82

Работен однос во орган на управата надлежен за внатрешни работи може да заснова лице кое, покрај општите услови за засновање на работен однос, ги исполнува и следните услови:

1. да е државјанин на СФРЈ;
2. да е полнолетно и да ја регулирало воената обврска ако заснова работен однос како овластено службено лице во Службата за државна безбедност или Службата за јавна безбедност;
3. да не е осудувано и казнувано за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, против стопанството, против слободите и правата на човекот и граѓанинот, против самоуправувањето, против општествената сопственост, против службената должност, против вооружените сили на СФРЈ или кривично дело извршено од користољубие и нечесни побуди;
4. против него да не се води кривична постапка за кривично дело од точка 3 на овој став;
5. со правосилна пресуда да не му е забрането вршење на соодветна должност додека трае таквата забрана и
6. да е психофизички способно за вршење на работите и работните задачи за кои се прима.

На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи кој е осуден и на условна осуда за кривично дело од став 1, точка 3 на овој член или на кого му е забрането вршење на соодветна должност, му престанува работниот однос со денот на врачувањето на правосилната пресуда. Работниот однос ќе му престане на работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи и кога ќе престане да биде државјанин на СФРЈ со денот на престанокот на државјанството.

Решението за престанок на работата според став 2 на овој член го донесува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Работите и работните задачи за кои се утврдува психофизичката способност на лицата што засноваат работен однос во орган на управата надлежен за внатрешни работи ги утврдува републичкиот секретар.

Психофизичката способност на лицата од став 4 на овој член ја утврдува посебна стручна комисија во Републичкиот секретаријат, што ја формира републичкиот секретар.

#### Член 83

За милиционер може да биде примено лице кое, покрај условите од член 82, став 1 на овој закон, ги исполнува и овие услови:

1. да не е постар од 25 години, ако за првпат се прима на работа и
2. да има средна стручна подготовка.

Републичкиот секретар може да пропише за вршење на определени работи и работни задачи во милицијата да може да се прими лице кое нема средна стручна подготовка.

За вршење на работи и работни задачи во милицијата за кои со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи на органот на управата надлежен за внатрешни работи се бара виша или висока стручна подготовка, може да се прими на работа и лице постаро од 25-годишна возраст.

#### Член 84

Лице кое се прима на работа во орган на управата надлежен за внатрешни работи за вршење на работи и работни задачи од овластено службено лице, а нема завршена школа за внатрешни работи задолжително се упатува на дополнително стручно оспособување или усовршување во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

#### Член 85

Приправничкиот стаж за милиционер може да трае од шест месеци до една година.

Времетраењето на приправничкиот стаж од став 1 на овој член и на курсот за командири, начинот и програмата за обучување на приправниците за милиционери и на командирите, замениците командири и помошниците командири, како и програмата за завршниот испит ги утврдува републичкиот секретар.

На приправникот за милиционер му престанува работниот однос ако при повторното полагање не покаже задоволителни резултати.

Приправничкиот стаж за милиционер кој се здобил со средна стручна подготовка во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита трае 6 месеци. Стажот се спроведува во органот на управата надлежен за внатрешни работи, каде што републичкиот секретар го распоредил.

#### Член 86

Приправник за милиционер кој самоволно го напушти или по негова вина биде исклучен од курсот за милиционери или од органот на управата надлежен за внатрешни работи каде што се оспособува за самостојно вршење на работи и работни задачи, му престанува работниот однос.

Приправник за милиционер во случаите од став 1 на овој член му ги надоместува на Републичкиот секретаријат трошоците направени за неговото оспособување и усовршување, сместување и исхрана.

#### Член 87

Ако работникот на милицијата, кој успешно завршил приправнички стаж, своеволно ја напушти работата пред да истечат две години од денот на распоредувањето на работи и работни задачи за милиционер, му ги надоместува на Републичкиот секретаријат трошоците направени за неговото оспособување и усовршување, сместување и исхрана, сразмерно на неизвршената обврска.

#### Член 88

Работникот на органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен да ги извршува наредбите на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи односно на раководителот издадени заради вршење на службата, освен ако извршувањето на таквите наредби би претставувало кривично дело.

## Член 89

Работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни да ја чуваат државната, воената, службената и деловната тајна за која дознале во вршењето на службените работи или по повод на вршењето на тие работи.

За државна тајна се сметаат документите или податоците чие оддавање би имало или би можело да има штетни последици по политичките или стопанските интереси на државата или по безбедноста и одбраната на земата, а кои согласно на закон или други прописи се означени како државна тајна.

За службена тајна, во смисла на овој закон, се сметаат:

1. извештаите, документите и податоците од делокругот на Службата за државна безбедност;

2. извештаите, документите и податоците од делокругот на органите на управата надлежни за внатрешни работи што се означени како службена тајна;

3. документите, податоците и извештаите што се однесуваат на други државни органи, како и организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, кои со закон, прописи донесени врз основа на закон или од страна на тие органи и организации се означени како службена тајна;

4. мерките, дејствијата, податоците и изворите на информации чие соопштување би било штетно по општиот интерес или интересот на безбедноста на земјата или по интересот на поединци, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, како и за успешно вршење на службените задачи и

5. податоците за внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи на органот.

Се овластува републичкиот секретар да донесе поблиски прописи за службената тајна, за чувањето на службената тајна и за ослободувањето од обврската за чување на службената тајна на органите на управата надлежни за внатрешни работи.

## Член 90

Обврската за чување на службената тајна трае и по престанокот на работниот однос.

Ослободување од обврската за чување службена тајна за работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи дава функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, а за работниците на Службата за државна безбедност може да даде и потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат.

## Член 91

На определени работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи, кои не се овластени службени лица од член 48 и 162 на овој закон им се издава посебна легитимација на работник за внатрешни работи.

Работниците од став 1 на овој член можат да носат оружје ако тоа е определено во легитимацијата.

Републичкиот секретар ќе пропише на кои работници да им се издава посебна легитимација, како и образецот, рокот на важењето и начинот на водење на евиденцијата за таа легитимација.

## Член 92

Функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи може на работникот да му го прекине односно одложи користењето на годишниот одмор ако определени неодложни службени работи не би можел да ги изврши друг работник.

Работната заедница со самоуправен општ акт определува кои трошоци ќе му се признаат на ра-

ботникот во случај да морал да го прекине или одложи користењето на годишниот одмор.

Работникот од став 1 на овој член има право да го продолжи користењето на одморот односно да го почне и во наредната година штом ќе престанат причините за прекин односно одлагање.

## Член 93

Работник во службата за јавна безбедност може да се премести од орган на управата надлежен за внатрешни работи од една општествено-политичка заедница во орган на управата надлежен за внатрешни работи на друга општествено-политичка заедница по свое барање или кога потребите на службата тоа го бараат.

Преместувањето од став 1 на овој член го врши функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи од кој работникот се преместува откако за тоа е добиена согласност од функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи во кој работникот се преместува.

Работникот од став 1 на овој член може да биде преместен само на работи и работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка.

## Член 94

Републичкиот секретар може да премести работник на Службата за државна безбедност од една организациона единица во друга надвор од седиштето на Републичкиот секретаријат или од Републичкиот секретаријат во таква организациона единица односно од тие организациони единици во Републичкиот секретаријат, ако интересите на службата тоа го бараат.

## Член 95

На преместен работник по потреба на службата, покрај патните и селидбените трошоци му припаѓа и надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход остварен за последните 3 месеци. Овој надоместок се исплатува по извршеното преселување.

## Член 96

На преместен работник по потреба на службата кој издржува семејство, му припаѓа месечен надоместок за одвоен живот.

Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на работникот од денот на стапувањето на работа, се додека не му се обезбеди стан. Станот треба да му се обезбеди во рок од две години од денот на неговото стапување на работа.

На работник на милицијата преместен по потреба на службата, кој нема семејство на издржување, му се обезбедува, по правило, сместување во станицата на милицијата односно самостојно одделение на милицијата.

## Член 97

Трошоците од член 95 и 96 на овој закон спогодбено се определуваат меѓу Републичкиот секретаријат и општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи од каде и во кој работникот се преместува.

## Член 98

Работникот преместен по потреба на службата, согласно член 93 и 94 на овој закон, е должен да се јави на работа во рокот предвиден во решението за преместување. Тој рок не може да биде пократок од 7 дена од денот на разрешувањето од должноста.

## Член 99

На преместен работник, кој има право на надоместок за одвоен живот, органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен секој трет месец да му обезбеди 7 дена платено отсуство заради посета на потесното семејство. Трошоците за превоз до местото во кое живее потесното се-

мејство на работникот и назад паѓаат на товар на органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Како потесно семејство во смисла на став 1 на овој член се сметаат брачниот другар и децата.

#### Член 100

Преместен работник по потреба на службата, кој нема семејство на издржување ги има правата и од член 99 став 1 на овој закон.

#### Член 101

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи, кој стручно се оспособува и усовршува во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита или друга стручна школа, а има право на надоместок за одвоен живот, наместо надоместокот има обезбеден бесплатен стан и храна. Бесплатен стан и храна има и работник кој нема право на надоместок за одвоен живот.

#### Член 102

Кога интересите на службата бараат, функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи може привремено да упати работник од службата за јавна безбедност на работа во друг орган на управата надлежен за внатрешни работи најдолго во траење од 6 месеци. Со согласност на работникот оваа работа може да трае и подолго од 6 месеци.

Под услови од став 1 на овој член републичкиот секретар може привремено да упати работник на Службата за државна безбедност на работа во организациона единица на Службата за државна безбедност која се наоѓа на друго место.

На работник упатен на работа во смисла на ставовите 1 и 2 од овој член му припаѓа надоместок за одвоен живот според општиот акт на органот од кој работникот е упатен и секој трет месец 7 дена платено отсуство заради посета на своето семејство. Надоместокот на трошоците паѓа на товар на органот во кој работникот е упатен.

#### Член 103

Кога тоа го бараат интересите на службата, работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде ставен на располагање со решение на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи по прибавена претходна согласност од извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница.

За ставање на располагање на овластено службено лице во општински орган на управата надлежен за внатрешни работи, функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен да прибави претходна согласност и од републичкиот секретар.

Против решението за ставање на располагање, работникот може да изјави приговор до извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница.

Приговорот не го одлага извршувањето на решението.

#### Член 104

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да остане на располагање сè додека не се распореди на други работи и работни задачи, односно додека не заснова работен однос во друг орган, организацијата на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница или сè додека не му престане работниот однос по друг основ, но не подолго од две години, по што му престанува работниот однос.

По исклучок, на работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи со повеќе од 30 години (маж), односно 25 години (жена) пензиски стаж по истекот на рокот од став 1 на овој

член не може без негова согласност да му престане работниот однос, доколку за одредени случаи со овој закон поинаку не е определено.

За време додека работникот се наоѓа на располагање му припаѓа надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход остварена за последните 3 месеци пред да биде ставен на располагање, како и сите дополнителни зголемувања што им се обезбедуваат и на другите работници во органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Времето поминато на располагање се смета како време поминато во работен однос.

Работниците на располагање правата од работа и по основ на работи ги остваруваат во органот на управата надлежен за внатрешни работи во кој биле на работа.

#### Член 105

На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи, кој има повеќе од 30 години пензиски стаж, од кој најмалку 20 години ефективно поминати на работи и работни задачи на кои стажот на осигурување се смета во зголемено траење, не може да му престане работниот однос во органот на управата надлежен за внатрешни работи поради укинување на работите и работните задачи или потрајно намалување обемот на работењето.

На работник од став 1 на овој член кој ќе остане нераспореден му припаѓа надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход остварена за последните 3 месеци, како и сите дополнителни зголемувања што им се обезбедуваат и на другите работници во органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Надоместокот на личниот доход на нераспоредениот работник му припаѓа сè додека не биде распореден на нови работи и работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка, додека не заснова работен однос во друг орган на управата или друг државен орган, организација на здружен труд и друга самоуправна организација или заедница, не оствари право на пензија или му престане работниот однос по некој друг основ.

Времето кое работникот го поминал како нераспореден му се смета како време поминато во работен однос.

#### Член 106

Овластено службено лице со над 30 години (жена) односно 35 години (маж) пензиски стаж од кој најмалку 10 години односно 15 години ефективно поминати на работи и работни задачи за кои стажот на осигурувањето се смета во зголемено траење, кога по својата согласност и одлука на надлежен орган на општествено-политичка заедница, самоуправна организација или заедница и општествено-политичка организација, односно по своја согласност и спогодба склучена меѓу функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи и функционерот кој раководи со друг државен орган ќе премине на работа, односно ќе заснова работен однос во државен орган, самоуправна организација или заедница ги задржува правата од пензиското и здравственото осигурување предвидени со член 132 ставови 1 и 3 и член 142 став 1 на овој закон.

#### Член 107

Работник на Службата за јавна безбедност и Службата за државна безбедност, кому работниот стаж му се смета во зголемено траење, кој според одлуката на здравствената комисија од член 145 на овој закон, е неспособен за вршење на својата работа, а е способен за друга работа во органот на управата надлежен за внатрешни работи, се распоредува на други работи и работни задачи кои одговараат на степенот на неговата стручна способност и здравствена состојба.

Ако работник од став 1 на овој член на новите работи и работни задачи остварува понизок личен доход, има право на надоместок на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход што ја остварил во последните 3 месеци или последната година, ако тоа за работникот е поповолно пред да биде огласен за неспособен за работа во Службата за јавна безбедност или Службата за државна безбедност.

#### Член 108

Кога интересот на службата тоа го бара, работникот на органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен да ја врши службената работа и подолго од 42 часа во неделата.

Со самоуправен општ акт на работната заедница се утврдуваат мерилата за определување надоместок на работниците на органот на управата надлежен за внатрешни работи за работа подолго од 42 часа во неделата.

#### Член 109

Работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи не можат да вршат дејности кои се во спротивност со нивната службена должност.

Кои работи се во спротивност со службената должност на работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи ќе ги пропише републичкиот секретар.

#### Член 110

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи на кој што времето поминато на работа му се смета во зголемено траење (член 127) и ги исполнува пропишаните услови за остварување на лична пензија, како и работник од член 106 на овој закон, по исклучок може да биде задржан и понатаму на работа ако потребите на службата тоа го бараат.

За задржувањето на работа по потреба на службата на работник од став 1 на овој член во општински орган на управата надлежен за внатрешни работи по претходно прибавена согласност од работникот и републичкиот секретар и мислење од работната заедница, на предлог од функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи одлучува извршниот орган на Собранието на општината.

За задржувањето на работа по потреба на службата на работник од став 1 на овој член во Републичкиот секретаријат по претходно прибавена согласност од работникот и мислење од работната заедница, на предлог од републичкиот секретар одлучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За задржувањето на работа на работник од член 106 на овој закон во државен орган, самоуправна организација или заедница и општествено-политичка организација одлучува функционерот кој раководи со државниот орган, односно надлежниот орган на самоуправната организација или заедница и општествено-политичката организација.

Одлуката за задржувањето на работа по потреба на службата и за времето на задржувањето на работникот се донесува најдоцна еден месец пред исполнувањето на условите за остварување на лична пензија, а се преоценува пред истекот на годината, сметано од денот кога одлуката била донесена.

### 3. Стручно оспособување и усовршување на работниците

#### Член 111

Органите на управата надлежни за внатрешни работи организираат и спроведуваат редовно и дополнително образование заради стручно оспособување и усовршување и за таа цел обезбедуваат соодветни средства.

Работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи се должни по утврдени програми, преку редовно и дополнително образование стручно да се оспособуваат и усовршуваат заради извршување на службените работи.

#### Член 112

Редовното и, по правило, сите форми на дополнително стручно образование од областа на внатрешните работи се организираат и изведуваат во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

Определени форми на дополнително стручно оспособување и усовршување по програмата за обука на милицијата што ја донесува републичкиот секретар се организираат и изведуваат и во органите на управата надлежни за внатрешни работи.

### 4. Дисциплинска одговорност

#### Член 113

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи одговара за повреда на работните обврски и други повреди на работната дисциплина ако доверените работи и работни задачи не ги извршува уредно или совесно, ако не се придржува на законите и другите прописи или правилата на однесувањето на работа или во врска со работата, како и ако не се придржува на одлуките донесени од самоуправните органи.

Повредите на работните обврски можат да бидат полесни и потешки.

#### а) Полесни повреди на работните обврски

#### Член 114

Со самоуправен општ акт се пропишува што се смета за полесна повреда на работните обврски и други повреди на работната дисциплина.

#### Член 115

За полесна повреда на работните обврски може да се изрече една од дисциплинските мерки: опомена или јавна опомена.

Дисциплинските мерки за полесни повреди на работните обврски и други повреди на работната дисциплина ги изрекува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

#### Член 116

Против првостепеното решение со кое на работникот му е изречена дисциплинска мерка, за полесна повреда на работните обврски или друга повреда на работната дисциплина може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението до дисциплинската комисија на органот, чија одлука е конечна.

#### б) Потешки повреди на работните обврски

#### Член 117

Како потешка повреда на работните обврски особено се смета:

1. оддавање на државна, воена, службена или деловна тајна или невнимателно чување на материјали кои содржат тајни податоци;
2. непрописно вршење или занемарување на вршењето на работните обврски;
3. постанување спротивно на правилата и прописите на службата;
4. неносење или непрописно носење на униформа или оружје или друга опрема;
5. злоупотреба на службената положба или пречекорување на службеното овластување;
6. одбивање извршување или неизвршување на работна задача или наредба на раководен или одговорен работник;

7. самоволно напуштање на работно, стражарско или позорничарско место или обезбедување на определен објект или лице;

8. испиене на стражарско или позорничарско место;

9. секое дејствие односно пропуштање на дејствие што го оневозможува, пречи или отежнува остварувањето на службените задачи;

10. издавање или извршување на наредба со која очигледно се загрозува сигурноста на луѓето;

11. непреземање или недоволно преземање на мерки во рамките на своите должности потребни за сигурноста на работниците или доверените предмети, како и за остварување на законските права на работниците;

12. недавање на податоци или давање на неточни податоци што според прописите им се даваат на овластените органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници или поединци;

13. неукажување на стручна и друга помош во рамките на своите должности и овластувања на други работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи;

14. непристојно однесување спрема странките;

15. неукажување правна и друга помош во рамките на своите овластувања на неuka странка во остварувањето на нејзините законски права и правни интереси;

16. доаѓање на работа во пијана состојба, опијанување за време на работењето или опијанување во поголема мерка надвор од службата на јавно место;

17. одбегнување на лекарски преглед заради утврдување на работната способност;

18. неоправдан изостанок од службата повеќе од еден ден;

19. неоправдано задоцнување по повод преместување по потреба на службата или непоступување по решение за упатување на работа;

20. избегнување на задолжително стручно оспособување и усовршување;

21. однесување во службата или надвор од службата кое му штети на угледот на органите на управата надлежни за внатрешни работи или однесување што ги нарушува добрите меѓусебни односи во органот;

22. предизвикување на поголема имотна штета на работната заедница со намерно или несовесно вршење на својата службена должност;

23. противправно прибавување на лична и материјална корист во врска со вршењето на службената должност;

24. послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари или со други ствари од вредност, кои на работникот му се доверени во вршењето на работните должности;

25. вршење на дејност која е во спротивност со службената должност или вршење на подолготрајни и редовни работи надвор од работниот однос со кој се стопанисува без претходно одобрение на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи;

26. извршување на какво и да било дејствие што претставува кривично дело од член 82, став 1, точка 3 од овој закон или извршување на дејствие кое претставува потешок прекршок против јавниот ред и мир;

27. оневозможување на работниците да ги вршат самоуправните права;

28. непридржување за пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа;

29. друго дејствие односно пропишување на дејствие со кое се оневозможува или познато се отежнува правилната работа на органот односно со кое се предизвикува поголема имотна или друга штета на органот;

30. повторување на повеќе од две полесни повреди на работните обврски.

Со самоуправен општ акт на работната заедница можат да се утврдат и други дејствија кои претставуваат потешка повреда на работните обврски.

#### Член 118

Правосилно изречената дисциплинска мерка престанок на работниот однос во орган на управата надлежен за внатрешни работи претставува пречка за засновање на работен однос во друг орган на управата надлежен за внатрешни работи.

#### Член 119

Дисциплинските мерки за потешки повреди на работните обврски ги изрекува дисциплинска комисија која се образува во органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Два или повеќе општински органи на управата надлежни за внатрешни работи можат да образуваат заедничка дисциплинска комисија.

За потешки повреди на работните обврски на работниците на Службата за државна безбедност дисциплинските мерки ги изрекува посебна дисциплинска комисија на Републичкиот секретаријат.

#### Член 120

Дисциплинската комисија работи и одлучува во состав од најмалку три члена од кои едниот е претседател на комисијата.

Претседателот и членовите на дисциплинската комисија и нивните заменици ги избираат работниците во органот на управата надлежен за внатрешни работи на две години.

Кога дисциплинската комисија на Републичкиот секретаријат одлучува во втор степен по жалба против одлука на дисциплинската комисија на општински орган на управата надлежен за внатрешни работи, во нејзиниот состав, покрај претседателот и двата члена, по еден член или негов заменик делегираат синдикатот и функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи против чиј работник се води дисциплинска постапка.

Во дисциплинската комисија не може да се избираат ниту да се делегираат работници на кои им е изречена дисциплинска мерка додека таа не биде избришана од евиденцијата.

#### Член 121

Барањето за покренување постапка за утврдување на одговорноста на работникот поради потешка повреда на работните обврски на дисциплинската комисија му го поднесува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, односно работникот кого тој ќе го овласти или синдикатот.

Барање за покренување постапка за утврдување на одговорност на работник на општински орган на управата надлежен за внатрешни работи поради потешка повреда на работните обврски може да поднесе и републичкиот секретар ако функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи не поднесе барање за покренување постапка за утврдување на одговорноста, а повредата на работните обврски е извршена во вршењето на работите од општ интерес за Републиката.

Барање за покренување постапка за утврдување на одговорност на функционер кој раководи со општински орган на управата надлежен за внатрешни работи може да поднесе републичкиот секретар ако повредата на работните обврски е извршена во вршењето на работите од општ интерес за Републиката. За поднесеното барање републичкиот секретар е должен да го извести надлежното собрание на општината.

#### Член 122

Претресот пред дисциплинската комисија е устен и јавен.

Јавноста може да се исклучи од целиот претрес или од еден негов дел ако на претресот се изнесуваат податоци, документи, извештаи и друго што претставува државна, воена, службена или деловна тајна или ако тоа го бараат причините на моралот.

Кога дисциплинската комисија ќе одлучи од претресот да се исклучи јавноста поради тоа што на претресот ќе се изнесуваат податоци и друго што претставува државна, воена, службена или деловна тајна, работникот против кого се води постапката може да го брани само работник на орган на управа надлежен за внатрешни работи, односно работник на Службата за државна безбедност — ако постапката се води против работник на таа служба.

#### Член 123

Против одлуките за мерките што ги изрекува дисциплинската комисија на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи може да се поднесе жалба до дисциплинската комисија на Републичкиот секретаријат.

Жалба во смисла на став 1 од овој член може да поднесе работникот на кого му е изречена дисциплинска мерка, функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и синдикатот.

Жалбата против првостепената одлука на дисциплинската комисија се поднесува во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.

#### Член 124

За повреда на работните обврски слушателот на курс во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита одговара според прописите за одговорност на работниците на Републичкиот секретаријат покрај одговорноста што ја има според самоуправните општи акти на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

Слушател на курс може да биде исклучен од курсот под условите определени со статутот, правилата за куќниот ред и други самоуправни општи акти на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита. Мерката за исклучување од курсот ја изрекува овластениот орган на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

Против решението за исклучување од курсот може да се изјави жалба во рок од 3 дена преку овластениот орган на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита до републичкиот секретар.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

#### Член 125

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде привремено оддалечен од вршењето на работите и работните задачи или од работната заедница на органот ако против него е покрената дисциплинска постапка за потешка повреда на работните обврски или е покрената кривична постапка, а би било штетно по интерес на службата и понатаму да ги врши тие работи и работни задачи, односно да остане во работната заедница на органот.

Работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи задолжително се оддалечува од работната заедница на органот ако е затечен во вршење на потешка повреда на работните обврски со која непосредно се запозува животот или здравјето на работниците или други лица, или се оштетуваат општествени средства од поголема вредност или против него е покрената кривична постапка за кривично дело наведено во член 82 став 1 точка 3 на овој закон.

Решението за привремено оддалечување од вршењето на работите и работните задачи, односно од работната заедница на органот го донесува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Против решението за оддалечување од работите и работните задачи односно од работната заедница на органот работникот може да поднесе жалба во рок од 15 дена до првостепената дисциплинска комисија чие решение е конечно.

Жалбата против решението за привремено оддалечување од вршењето на работите и работните задачи, односно од работната заедница на органот не го одлага извршувањето на решението.

Се смета дека работникот е привремено оддалечен од работната заедница на органот додека се наоѓа во притвор.

#### Член 126

По исклучок, работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде привремено оддалечен од работната заедница на органот со решение и од раководен или и друг за тоа овластен работник од функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, ако биде затечен во вршење на потешка повреда на работните обврски во случаите предвидени во член 125 став 2 на овој закон.

### 5. Пензиско-инвалидско и здравствено осигурување и материјално обезбедување

#### Член 127

На овластените службени лица од член 48 и 162 на овој закон секој 12 месеци ефективно поминати на тие должности им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.

Право на зголемен стаж на осигурување во смисла на став 1 на овој член имаат и работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи што работат на работи и работни задачи на кои тежината на работите и посебните услови под кои тие се вршат битно влијаат врз намалувањето на работната способност.

Работите и работните задачи од став 2 на овој член ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог од републичкиот секретар.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член не се однесуваат на времето додека работникот се наоѓа на стручно образование или усовршување на кое е упатен од органот за внатрешни работи, на расплагање или е нераспореден поради укинување на работите и работните задачи или потрајно намалување на обемот на работењето.

#### Член 128

На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи кој има најмалку 20 години пензиски стаж, од кои најмалку 10 години ефективно поминати на работи и работни задачи за кои стабот на осигурување се смета во зголемено траење, и 50 години (маж) односно 45 (жена) живот може да им престане работниот однос со право на лична пензија, ако тоа го бара потребата на службата.

За престанокот на работа по потреба на службата одлучува републичкиот секретар.

#### Член 129

На работник од член 128 на овој закон му припаѓа лична пензија која за 20 години пензиски стаж изнесува за маж 55%, а за жена 57,5% од пензискиот основ и се зголемува со процент од 2,5% од пензискиот основ за секоја натамошна година до навршените 30 години пензиски стаж. За секоја навршена година пензиски стаж над 30 години пензијата се зголемува со процент 0,5% од пензискиот основ така што највисоката пензија изнесува 85% од пензискиот основ.

#### Член 130

На работник од член 127 на овој закон за определување на инвалидска пензија според должината на пензискиот стаж се применуваат процентите од член 129 на овој закон, со тоа што ка-



ко најнизок процент за сите години на пензиски стаж до наполнетите 20 години се земаат 55% од пензискиот основ за мажи односно 57,5% од пензискиот основ за жени.

#### Член 131

Покрај несреќата на работа и професионалните болести определени со општите прописи, како несреќа на работа односно професионална болест на работниците од член 127 на овој закон се сметаат и болестите од кои ќе заболат при извршувањето на задачите од својата служба.

Републичкиот секретар, во согласност со републичкиот секретар за труд и републичкиот секретар за здравство и социјална политика, ќе пропише кои болести се сметаат како несреќа на работа односно професионални болести во смисла на став 1 на овој член.

#### Член 132

На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи, кој има најмалку 10 години ефективно поминати на работи и работни задачи за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, а ќе оствари право на лична или инвалидска пензија, според прописите за пензиско односно инвалидско осигурување, пензијата се определува од износот на просечниот месечен личен доход остварен во последната година пред пензионирањето.

Правото од став 1 на овој член го имаат и работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи на кои работниот однос ќе им престане по потреба на службата со право на лична пензија согласно член 128 на овој закон.

Во случај на смрт на работник од став 1 на овој член семејната пензија на членовите на неговото семејство се определува според прописите за пензиското, односно инвалидското осигурување.

#### Член 133

На работник од член 127 на овој закон, кој ќе остварува лична пензија според општите прописи, пропишаната старосна граница му се намалува по една година за секои наполнети четири години ефективно поминати на работите и работните задачи за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на осигуреник на кој поранешното својство на работник од член 127 на овој закон му престанало без остварување на пензија според одредбите на овој закон.

#### Член 134

На работник од член 128 на овој закон, кој по остварувањето на лична пензија поминал најмалку три години во работен однос или во вршењето на друга дејност и кој ја наполнил старосната граница определена со прописите за пензиско осигурување или наполнил пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена), ќе му се определи, по негово барање, наместо пензијата што ја остварил како работник од член 128 на овој закон, нова пензија според општите прописи.

За определување на нова пензија, според овој член, во пензиската основа се засметува личниот доход што работникот го остварил во последните 10 години на осигурување во кој задолжително влегува личниот доход остварен од вработувањето по пензионирањето.

#### Член 135

Работник во орган на управата надлежен за внатрешни работи, кој е пензиониран по потреба на службата според овој закон и прописите што без во важност до влегувањето во сила на овој закон и кој повторно ќе заснова работен однос или врши работи за организација на здружен труд, задруга, државен орган, општествена и друга самоуправна организација и заедница, или врши самостојна дејност по основ на која е осигурен, ос-

вен самостојна уметничка дејност, има право на дел од пензијата под условите и во височина што ќе ги пропише Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на работник кој остварил пензија според овој закон и прописите што беа во важност до влегувањето во сила на овој закон, ако во моментот на остварувањето на пензија наполнил пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 (жена) или ако таков пензиски стаж остварил по пензионирањето.

На другите работници во органите на управата надлежни за внатрешни работи, во поглед на користењето на личната пензија за време на вработувањето, се применуваат одредбите од општите прописи.

#### Член 136

На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи на кого ќе му престане работниот однос со право на лична пензија, му припаѓа исплатнина во висина на просечната аконтација на личниот доход остварен во:

— последните 5 месеци ако ефективно поминал на работа над 25 години и

— последните 3 месеци ако ефективно поминал на работа над 15 години на работи и работни задачи од член 127 на овој закон.

Право на исплатнина во висина на личниот доход остварен во последните три месеци има и работник на кого ќе му престане работниот однос со право на лична пензија ако во органите за внатрешни работи ефективно поминал на работа над 20 година.

#### Член 137

На работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи кои ќе остварат право на пензија според одредбите на овој закон се врши усогласување на пензиите на почетокот на секоја година така што пензијата се зголемува за онолку проценти колку што во изминатата година во просек се зголемени личните доходи на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи, ако тоа за нив е поповолно од усогласувањето на пензиите што се врши според општите прописи.

На начин утврден од став 1 на овој член се усогласуваат и пензиите на работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи кои оствариле право на пензија по посебни прописи пред влегувањето во сила на овој закон.

На работникот кој остварил право на пензија во годината која ја претходи на годината во која се врши усогласување на пензиите, пензијата се зголемува сразмерно на бројот на месеците за кои во изминатата година примал пензија.

Одредбите на овој член сообразно се применуваат и на корисниците на инвалидска пензија и семејна пензија кои оствариле право на пензија според одредбите на овој закон или според посебни прописи пред влегувањето во сила на овој закон.

Усогласувањето на пензиите се врши по службена должност врз основа на извештај од Републичкиот секретаријат за зголемувањето на средствата за лични доходи на органите на управата надлежни за внатрешни работи во изминатата година.

#### Член 138

Пред првото усогласување на пензиите ќе се изврши валоризација на пензиите на пензионираните работници од органите на управата надлежни за внатрешни работи кои оствариле право на пензија во смисла на член 137 од овој закон заклучно до 31 декември 1980 година.

Критериумите и процентот на валоризацијата на пензиите во смисла на став 1 на овој член ќе ги пропише Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 139

Средствата за усогласување на пензиите во висина на разликата меѓу пензиите на пензионираниите работници на органите на управата надлежни за внатрешни работи според општите прописи и пензиите кои им припаѓаат според одредбите на овој закон, како и средствата за валоризација на пензиите од член 138 на овој закон, се обезбедуваат од Републиката, односно општините.

## Член 140

На работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи што ќе оствари право на пензија му припаѓа надоместок на трошоците за селидба од местото на живеење до местото во кое сака да се настани, ако во местото на вработувањето бил преместен по потреба на службата.

Правото на надоместок на трошоците од став 1 на овој член може да се оствари во рок од две години од денот на престанокот на работниот однос.

## Член 141

Работник на органот на управата надлежен за внатрешни работи, кој во вршењето или по повод на вршењето на службена работа, го загуби животот, ќе се погребне на трошок на органот на управата надлежен за внатрешни работи, чиј работник бил, во местото што ќе го определи неговото семејство.

Во случаите од став 1 на овој член на семејството што го издржувал загинатиот работник му припаѓа еднократна парична помош во висина на личниот доход што работникот го остварил во последните 12 месеци.

Надоместокот од став 2 на овој член се исплатува од средствата на органот во кој работникот бил на работа односно од средствата на Републичкиот секретаријат ако работникот го загуби животот како припадник на посебна единица на милицијата.

## Член 142

На овластените службени лица во органите на управата надлежни за внатрешни работи во случај на привремена неспособност за работа им припаѓа надоместок во висина на аконтацијата на личниот доход.

Разликата меѓу височината на надоместокот за време на привремената неспособност за работа што паѓа на товар на средствата на заедницата за здравствено осигурување според прописите за здравствено осигурување и надоместокот што се исплатува по став 1 на овој член, на заедницата на здравствено осигурување и ја надоместува општината односно Републиката.

## Член 143

Граѓанин кој по барање од орган на управата надлежен за внатрешни работи или од овластено службено лице им укаже помош и по тој повод биде повреден или се разболи и поради тоа потрајно остане надвор од работен однос односно ќе стане неспособен за работа, ги има истите права од пензиско-инвалидско и здравствено осигурување како и лицата кои претрпеле несреќа на работа.

Ако во укажувањето на помошта граѓанинот го загуби животот, неговото семејство ги има истите права од пензиско осигурување како и семејството на работник на органот за внатрешни работи кој го загубил животот во вршењето или по повод на вршењето на службената работа и правата од член 141 на овој закон.

Средствата за остварување на правата од став 1 и 2 од овој член ќе му ги обезбеди Републиката односно општината на органот на кого му е укажана помошта.

## Член 144

Органот на управата надлежен за внатрешни работи е должен да ги осигура, во случај на смрт или трајно губење на работната способност, работ-

ниците што работат на работи и работни задачи што се посебно опасни по здравјето и животот.

Работите и работните задачи од став 1 на овој член ги определува работната заедница со самоуправен општ акт.

## Член 145

Неспособноста на работниците за работа во органите на управата надлежни за внатрешни работи ја утврдува здравствена комисија што ја има Републичкиот секретар.

Здравствената комисија од став 1 на овој член ја сочинуваат: претседател, најмалку двајца лекари-специјалисти, од кои еден за интерна медицина и двајца работници на Републичкиот секретаријат. Кога комисијата утврдува неспособност на работник на милицијата еден од двајцата работници е работник на милицијата.

По потреба здравствената комисија може да има и други лекари-специјалисти.

Претседателот и членовите на комисијата од став 2 на овој член имаат свои заменици.

Начинот на работењето на здравствената комисија од став 1 на овој член го пропишува Републичкиот секретар.

## Член 146

Одредбите за преместувањето, упатувањето на работа, ставањето на располагање и задржување на работа по потреба на службата, пензиско-инвалидското и здравственото осигурување, како и за материјално обезбедување се применуваат и на овластените службени лица од Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

## Член 147

Правата од пензиското и инвалидското осигурување утврдени со овој закон, работниците на органите на управата надлежни за внатрешни работи и членовите на нивните семејства ако за тоа ги исполнуваат условите, ги остваруваат во самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување.

## VIII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

## Член 148

Средствата за опрема на секој орган на управата надлежен за внатрешни работи сочинуваат единствен фонд за опрема на тој орган, без оглед на тоа дали тие средства ги обезбедиле Републиката или општините, ако со актот за доделување на тие средства не е определено поинаку.

## Член 149

Предметите на опремата на органите на управата надлежни за внатрешни работи се состојат од предмети на опрема за општи намени и предмети на опрема за специјални намени.

За прибавување и пренесување на правото за користење, продавање, давање на услуга или закуп, за расходување и за заедничко користење со други органи на управата и организации на движни предмети на опрема за специјални намени, одлучува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

## Член 150

Органот на управата надлежен за внатрешни работи правото на користење на движни предмети на опрема за општи намени може да го пренесе без надоместок и на орган на управата надлежен за внатрешни работи на друга општина односно на Републиката. За пренесувањето одлучува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница.

## Член 151

Во органите на управата надлежни за внатрешни работи се основаат, покрај фондот за опрема, и фонд за заедничка потрошувачка и резервен фонд.

## Член 152

Како средства со посебни намени на органите на управата надлежни за внатрешни работи и Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита им се обезбедуваат и средства за намиривање на определени потреби или за извршување на задачите што спаѓаат во нивна редовна дејност, и тоа за: набавка на чевли, облека и посебна лична опрема на униформираниите лица; облека за одделни работници за извршување на специјални задачи; набавка на оружје и муниција и материјал за одржување на оружјето; набавка на посебна оперативна техника; специјални издатоци; сместување и исхрана на притворени и задржани лица; осигурување од последиците на несреќен случај при работа; испратина; надоместок на трошоците за селидба и за помош на семејството на работник што ќе го загуби животот при вршењето или по повод на вршењето на службата; трошоци за спроведување на лица; укажување на правна помош; трошоци за школување и обучување на работниците во ресорни школи и курсеви; трошоци што за време на школувањето во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита им се обезбедуваат на редовните ученици и студенти; трошоци за утврдување на психофизичката способност и превентивна здравствена заштита; трошоци за исхрана и обучување на службени кучиња; средства за остварување на правата на граѓаните од член 143 на овој закон и трошоци за закуп на спојни папишта на ПТТ и одржување на опремата за врски и криптозаштита.

За користење на средствата од став 1 на овој член одлучува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи, односно директорот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

## Член 153

Поради посебните услови на работа и природата на вршењето на работите на органите на управата надлежни за внатрешни работи им се обезбедуваат средства за личен доход зголемен за најмалку 20% над лимитот на средствата од кои работниците на работната заедница стекнуваат доход за работите и работните задачи на кои се вршат посебни должности (член 48 и 162).

## Член 154

Републиката им обезбедува на органите на управата надлежни за внатрешни работи средства за:

1. вршење на работите од надлежност на Републичкиот секретаријат, за лични доходи и други лични примања и материјални трошоци за работниците на милицијата во Републиката;

2. вооружување на овластените службени лица, како и облека, чевли и посебна лична опрема на работниците на милицијата;

3. вооружување и обучување, како и облека, чевли и лична опрема на резервните милиционери и вооружување и обучување на обврзниците на работна обврска;

4. сите видови на системи за врски и криптозаштита што ги воведува Републичкиот секретаријат до општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи и за одржување на опремата за врски и криптозаштита во Републиката и за учество при воведувањето на тие системи до организационите единици надвор од седиштето на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи;

5. трошоци за работа на единиците на милицијата за извршување на определени задачи;

6. трошоци за дневници и превоз на работниците на внатрешните работи во врска со обезбедувањето на определени личности и објекти, кога е тоа организирано од Републичкиот секретаријат;

7. трошоци за стручно осposување и усовршување кога е тоа организирано од Републичкиот секретаријат и за трошоци за школарина кога се посетуваат школи и курсеви за внатрешни работи надвор од Републиката и воени школи и курсеви;

8. трошоци за спровод на лица лишени од слобода надвор од територијата на Републиката кога тоа го врши орган на управата надлежен за внатрешни работи;

9. трошоци за спровод на странски државјани спрема кои е изречена мерката за безбедност или заштитна мерка протерување од територијата на Југославија или е откажан натамошниот престој во Југославија, како и за прифат односно спровод на странски државјани кои неовластено ја минале југословенската граница;

10. трошоци за утврдување на психофизичката способност и за превентивни здравствени мерки што ги презема Републичкиот секретаријат за овластените службени лица, како и за здравствената заштита на слушателите на курсеви организирани од Републичкиот секретаријат;

11. учество во финансирањето на изградбата на станови за овластените службени лица и изградба на работни простории;

12. трошоци за набавка, одржување и употреба на пловните објекти за контрола на граничниот појас и езерскиот сообраќај;

13. надоместок за користење на опремата (член 67);

14. други трошоци определени со закон.

## Член 155

Републиката, покрај средствата од член 154 на овој закон, обезбедува и наменски средства за покривање на трошоците сврзани со извршувањето на работите што произлегуваат од вонредните задачи и од одредбите на член 95 и 96 на овој закон.

## Член 156

Средствата што се обезбедуваат за посебни намени се утврдуваат во единствен износ и се водат на посебна сметка кај органот на управата надлежен за внатрешни работи и Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

Средствата од став 1 на овој член не можат да се распределуваат, ниту да се користат како средства од кои работниците на работната заедница стекнуваат доход и средства за материјални трошоци на органот.

## Член 157

Набавувањето на техничка опрема за општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи го врши Републичкиот секретаријат заради единство унифицирање на потребите во Републиката.

## IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 158

Воените обврзници кои се наоѓаат на вежба во органите на управата надлежни за внатрешни работи и се ангажираат за вршење на посебни должности и овластувања додека ги вршат тие работи се сметаат за овластени службени лица во смисла на член 48 од овој закон.

## Член 159

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува прописи за вооружувањето и опремата на милицијата, за звањата и условите за стекнување звања на милицијата, ознаките за звањата и униформата, како и за личностите и објектите што се заштитиуваат.

Звањата на милицијата се утврдуваат во зависност од видот и сложеноста на работите и работните задачи, степенот на стручната подготовка, работното искуство и резултатите од трудот на работникот.

Со општиот акт за систематизација на работите и работните задачи на органот на управата надлежен за внатрешни работи се утврдува кои звања можат да ги стекнуваат работниците на милицијата на одделни работи и работни задачи.

#### Член 160

Се овластува републичкиот секретар да донесе прописи:

1. за правилата за вршење на работите на службата за јавна безбедност;
2. за употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба;
3. за работните и оперативните евиденции што се водат во станиците на милицијата и самостојните одделенија на милицијата;
4. за водењето на статистиката и евиденцијата и за начинот и времето на известувањето за извршување на законите и другите прописи од областа на внатрешните работи;
5. за внатрешните односи во милицијата;
6. за образецот, постапката за издавање, рокот на важењето и начинот на водење на евиденцијата на легитимациите на овластените службени лица;
7. за средствата и начинот на користење и одржување на системите за врска меѓу Републичкиот секретаријат и општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи;
8. за ознаките за обележување на граничниот појас на копно;
9. за начинот на трошење и контрола на располагањето со финансиските средства во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи што ги обезбедува Републиката (за специјални издатоци и средства за опрема за специјални намени);
10. за времето на траењето на облеката, чевлите и посебната лична опрема на работниците на милицијата за кои се обезбедуваат средства во буџетот на Републиката;
11. за стварите на опрема за специјални намени;
12. за програмата и планот на изведувањето на настава во станиците на милицијата и самостојните одделенија на милицијата;
13. за психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето што се прима за работник на утврдени работи и работни задачи во органите на управата надлежни за внатрешни работи;
14. за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема;
15. за ценовникот на предметите за вооружување и посебната лична опрема;
16. за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи.

#### Член 161

Одредбите од член 110 и член 132 ставови 1 и 3 на овој закон се однесуваат и на работниците во другите државни органи, самоуправните организации, заедници и во општествено-политичките организации кои поминале на работа во органите на управата надлежни за внатрешни работи најмалку 10 години (жена) односно 15 години (маж) ефективно на работи и работни задачи за кои времето поминато на работа се смета во зголемено траење.

#### Член 162

Работниците кои до влегувањето во сила на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72) биле овластени службени лица се сметаат за овластени службени лица и според Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 8/73, 31/74, 24/80 и 33/80).

#### Член 163

Општините во Социјалистичка Република Македонија на чии подрачја постојат гранични премини се должни нивните средства (финансиски и материјални, објекти и опрема, станови, превозни средства, средства за врска и други средства на опремата) да ги пренесат врз Републичкиот секретаријат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80).

Работниците на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи кои работат на контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) ќе ги преземе Републичкиот секретаријат.

#### Член 164

Уредбата за функциите, ознаките на функциите и униформата на милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 13/72), Правилникот за психофизичките способности што треба да ги има лицето што се прима за работник во милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 32/67), Правилникот за легитимациите на овластените службени лица во органите за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/72) и Правилникот за вршење на работите на Службата за јавна безбедност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72), ќе се применуваат до донесувањето на нови прописи, ако не се во спротивност со Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 8/73, 31/74, 24/80 и 33/80).

#### Член 165

Поблиските прописи, врз основа на овластувањата по Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на тој закон.

#### Член 166

Со влегувањето во сила на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 45/72) престанува да важи Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 23/71) и Законот за основање комисија за контрола на Службата за државна безбедност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69).

#### Член 167

Со влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) престанува да важи Правилникот за определување и други работни места во органите за внатрешни работи на кои примање на работници на работа ќе се врши без конкурс („Службен весник на СРМ“ бр. 4/74).

446.

Врз основа на член 334 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 2 и 35 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

#### I

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Универзитетското собрание и Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, поради истек на мандатот:

д-р Александар Донев,  
Елена Димитриевиќ,  
Пандорка Клифова,  
Глигор Келешовски,  
д-р Димитар Котевски,  
Јанаки Мицев,  
Јордан Мојсов,  
Рамадан Мамут,  
Стефка Меловска,  
Владимир Наумчевски,  
д-р Павлина Поповска,  
Будимка Романо,  
Киро Роглев,  
д-р Сејфедин Сулејмани,  
Стоил Станојковски,  
Момчило Стојанов,  
Василе Соколовски,  
Александар Тоскиќ,  
Љубомир Трајковски,  
Милан Хроват.

#### II

Се именуваат претставници на општествената заедница во Универзитетското собрание на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје:

Лазо Крстевски, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Асан Керим, член на Делегацијата во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ,

Будимка Романо, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од образованието, науката и културата на Македонија,

д-р Димитар Котевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Диме Милков, генерален директор на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци,

Димитар Кузмановски, машински инженер, директор на ООЗТ „Цевки и профили“ во Фабриката за заварени цевки „11 Октомври“ — Куманово,

Васко Поповски, потпретседател на Собранието на град Скопје,

Иљами Емиа, писател, директор на Театарот на народностите во Скопје,

м-р Методи Петровски, претседател на Собранието на општина Куманово,

д-р Јанко Обочки, директор на ООЗТ во Градската болница во Скопје,

инж. Миле Стојанов, ВД директор на Сложената работна организација „Електростопанство“ — Скопје,

Владимир Поповски, секретар на Претседателството на Социјалистичката младина на Македонија,

м-р Мухамед Каба, претседател на Собранието на општината Дебар,

Панче Мартиновски, ВКВ работник во Волнарскиот комбинат „Тетекс“ — Тетово,

Петар Карајанов, директор на македонското издание „Комунист“ — Скопје,

Ристо Ристевски, секретар на ОК на Сојузот на комунистите во Титов Велес,

Стефка Меловска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Стоил Станојковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Славка Георгиева-Андреевиќ, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Тахир Кадриу, член на Извршниот совет и републички секретар за економски односи со странство.

Од редот на именуваните претставници на општествената заедница во Собранието на Универзитетот се именуваат претставници во Универзитетскиот совет и тоа:

Лазо Крстевски,  
м-р Методи Петровски,  
Будимка Романо,  
д-р Димитар Котевски,  
Васко Поповски,  
инж. Миле Стојанов,  
Петар Карајанов,  
Панче Мартиновски,  
Славка Георгиева-Андреевиќ,  
Тахир Кадриу.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2474

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

447.

Врз основа на член 334 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 2 и 35 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ И ВО СОВЕТИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦЕНТАРОТ**

#### I

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница поради истек на мандатот во:

— Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки:

Котевски Никола,  
Стојмир Соколовски,  
Сулејман Шакири,  
Никола Тозија,

Стојан Здравев,  
 Стојмир Китановски,  
 Исмет Исмаил,  
 Кирил Станиновски,  
 Вера Кутановска.  
 — Советот на ООЗТ Архитектонски факултет:  
 Стојо Милковски,  
 инж. Томислав Посохин.  
 — Советот на ООЗТ Градежен факултет:  
 Бранко Јовановски,  
 Милка Левкова,  
 инж. Благој Христов.  
 — Советот на ООЗТ Електро-технички факултет:  
 Радослав Гиновски.  
 — Советот на ООЗТ Машински факултет:  
 инж. Петар Тренчевски.  
 — Советот на ООЗТ Математички факултет:  
 Мирјана Димовска,  
 Авни Златку.  
 — Советот на ООЗТ Технолошки факултет:  
 Кирил Петров,  
 Божана Горѓевска,  
 Вера Крстевска.  
 — Советот на ООЗТ Факултет за металургија:  
 Михајло Шишковски,  
 инж. Симеон Ивановски,  
 Трајан Станковски.  
 — Советот на ООЗТ Факултет за физика:  
 Томе Тренивски.  
 — Советот на Хемискиот факултет:  
 Марија Христова,  
 Димитар Нечовски,  
 Ванчо Брашнаров,  
 Софија Ивановска,  
 Доко Полум.  
 — Советот на ООЗТ Институт за земјотресно инженерство:  
 инж. Коле Јорданов,  
 Муча Петрит.

## II

Се именуваат претставници на општествената заедница во:

— Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки:  
 Аврамовски Драган, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,  
 Ефтимовски Александар, електроинженер, вработен во ООЗТ Производство на контакти при РО „Раде Кончар“ — Скопје,  
 Зајков Здравко, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината „Гази Ваба“ — Скопје.  
 Куновски Арсо, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,  
 Лимани Зурал, извршен секретар на ОК на СКМ — Гостивар,  
 Николовски Благоја, машински инженер, секретар на Народна техника на Македонија,  
 Пејчиновски Стоилко, извршен секретар на Општинскиот комитет на СКМ — Куманово,  
 Трајков Петар, градежен инженер, директор на висока градба „Маврово“ — Скопје,  
 Шарламанова Магдалена, инж. техн., технички директор на Предилницата за памук „Струмичанка“ — Струмица.  
 — Советот на ООЗТ Архитектонски факултет:  
 Ристевски Мите, општествено-политички работник во ЦК ОКМ,  
 Стоименова Мирјана, инж. арх., на работа во ПРО „Гранит“ — Скопје.

— Советот на ООЗТ Градежен факултет:  
 Басотов Александар, помошник главен инженер во ПРО „Пелагонија“ — Скопје,  
 Бендевски Димитар, градежен инженер во ПРО „Гранит“ — Скопје,  
 Јосковски Спасе, градежен инженер во ООЗТ Одржување „Охис“ — Скопје.  
 — Советот на ООЗТ Електротехнички факултет:  
 Ончевски Благоја, електроинженер во Радио-телевизија Скопје.  
 — Советот на ООЗТ Машински факултет:  
 Чакоров инж. Трајче, вработен во Работната организација „Благој Давков“ — Скопје.  
 — советот на ООЗТ Математички факултет:  
 Христов Христо, директор на Електронскиот центар при Републичката заедница на пензиското и инвалидското осигурување во Скопје,  
 Тренчевски Глигор, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје,  
 — Советот на ООЗТ Технолошки факултет:  
 Арнаудов инж. Насте, вработен во РО „Стаклара“ — Скопје,  
 Лазарева Вера, инж. техн. во РО „Охис“ — Скопје,  
 Стојанов Андреја, технолог, директор на ООЗТ Порцеланка „Ворис Кидрич“ — Титов Велес.  
 — Советот на ООЗТ Факултет за металургија и рударство:  
 Восилков инж. Трајче, на работа во „Фени“ — Кавадарци,  
 Србиновски инж. Јован, металург, вработен во „Јутохром“ — Јегуновце,  
 Тасевски инж. Јово, вработен во Металски завод „Тито“ во Скопје.  
 — Советот на ООЗТ Факултет за физика:  
 Петровски инж. Јордан, директор за технички прашања во РТС — ООЗТ Радио — Скопје.  
 — Советот на ООЗТ Хемиски факултет:  
 Трајче Бојадиев, технолог во Винарската визба — Неготино,  
 Љубе Киковски, хемиски техничар, вработен во „Стаклара“ — Скопје,  
 Масим Александар, инж. техн., вработен во Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието во Скопје,  
 Верица Станчева, вработена во Рудници и железарница — Скопје,  
 Љиљана Маркова, директор на РО „Струмичанка“ — Струмица.  
 — Советот на ООЗТ Институт за земјотресно инженерство:  
 Тихомир Арсовски, заменик секретар на Секретаријатот за урбанизам, сообраќај и комунални работи на Собранието на град Скопје.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2476

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
 на Соборот на здружениот  
 труд,  
**Јордан Мојсов**, с. р.

Потпретседател  
 на Собранието на  
 СРМ,  
**Мито Мицајков**, с. р.

Претседател  
 на Општествено-политичкиот  
 собор,  
**Ката Лахтова**, с. р.

448.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на РО Факултет за филозофско-историски науки во Скопје, поради истек на мандатот: Галена Куцулова.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на РО Факултет за филозофско-историски науки во Скопје Мире Блажевски, член на Советот на Републиката.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2479

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

449.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовна уметност во Скопје:

Боро Митриќевски, директор на Уметничката галерија во Скопје,

Мемет Нурединовски, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од услужните дејности на Македонија,

Љупка Дамјановска, вработена во Музејот за современа уметност — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2478

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

450.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПОЧВИТЕ**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за проучување на почвите:

Јован Христовски, член на Извршниот совет и секретар за стопанство на Собранието на општината „Чаир“ — Скопје,

Слободан Бурназовски, заменик генерален директор на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2485

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

451.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ПОЛЈОДЕЛСТВО И ГРАДИНАРСТВО**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство:

Томислав Давидовски, член на Извршниот совет и секретар за стопанство на Собранието на општината „Гази Баба“ — Скопје,

Митко Трендафилски, потпретседател на Здружениот сојуз на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2484

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.



452.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 36/76) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА И ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка и драмска уметност во Скопје, поради истек на мандатот, Ристо Стефановски.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка и драмска уметност во Скопје Слободан Унковски, режисер во Драмскиот театар во Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2477

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

453.

Врз основа на член 48 од Законот за избор на органите на управување и другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Болницата за душевни болести — Демир Хисар:

Владимир Радевски, правник, извршен секретар на ОК на СКМ — Демир Хисар,

Вангел Муловски, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Демир Хисар.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2487

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

454.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за заштита на растенијата:

Мелко Антевски, директор на ЗИК — Тетово, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Владимир Борозанов, потпретседател на Извршниот совет на општината Центар — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2482

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

455.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Економскиот факултет во Штип:

Велимир Шутев, потпретседател на Извршниот совет и секретар за стопанство на Собранието на општината Штип,

Цвета Буклиева, директор на „Југобанка“ — филијала Штип.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2483

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

456.

Врз основа на член 2 став 1 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“, бр. 26/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ ЗА ЛОТАРИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА**

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот за лотарија на СР Македонија:

Ванчо Унковски, член на Советот на Републиката,

Негре Новаковски, член на Делегацијата во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ,

Трајко Кеќкаровски, секретар на секретаријатот во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2481

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

457.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство во Скопје поради истек на мандатот Светислав Ивановски.

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство во Скопје Мира Митревска, советник во здружениот земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2480

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

458.

Врз основа на член 334 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 2 и 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички работи во Скопје, поради истек на мандатот:

Урим Старова,

Стојанка Рузинова.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички работи во Скопје:

Трајче Стојковски, биолог, советник на републичкиот секретар за култура,

д-р Јорданка Хаџиште, вработена во Хидро-биолошкиот завод во Охрид.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2475

27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

459.

Врз основа на член 22 став 2 од Општествениот договор за изведување на младински работни акции во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 5/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО СОВЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИТЕ РАБОТНИ АКЦИИ ВО СР МАКЕДОНИЈА**

За претставник и негов заменик во Советот за спроведување и остварување на Општествениот договор за изведување на младинските работни акции во СР Македонија се делегираат:

Претставник: Спирко Спировски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

Негов заменик: Стоилов Петар, самостоен советник во Собранието на СРМ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2488  
27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

**460.**

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ**

Се дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Заводот за рехабилитација на деца и младици во Скопје, донесена на 15. IX. 1980 година, со која за директор на Заводот е избран Пушкивски Љубомир, досегашен директор на Заводот.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2489  
27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

**461.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ — ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА И ООЗТ — ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА И ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ — Факултет за музичка и ООЗТ — Факултет за драмска уметност во Работна организација — Факултет за музичка и драмска уметност во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација — Факултет за музичка и драмска уметност во Скопје на референдумот одржан на 2. IV. 1979 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2470  
27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

**462.**

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО“ Ц. О. С. ЈАСЕНОВО — Т. ВЕЛЕШКО**

Се дава согласност на Статутот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза „Јасеново“ ц. о. с. Јасеново — Т. Велешко, што го донесоа работниците на Специјалната болница на референдумот одржан на 7 декември 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2469  
27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,

**Јордан Мојсов, с. р.**

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,

**Мито Мицајков, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,

**Ката Лахтова, с. р.**

463.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ — ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО.**

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — Факултет за музичка уметност во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на Општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ — Факултет за музичка уметност во Скопје, на референдумот одржан на 19. II. 1979 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2468  
27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

464.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 41 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

#### I

Во Одлуката за определување бројот на судии во судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77 и 13/80) во дел I:

во точка 1 под б) бројката „120“ се заменува со бројката „180“,

во точка 2, под б) бројката „140“ се заменува со бројката „170“,

во точка 3 под б) бројката „225“ се заменува со бројката „355“,

во точка 4, под б) бројката „100“ се заменува со бројката „150“.

#### II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2467  
27 октомври 1980 година  
Скопје

Потпретседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
Јордан Мојсов, с. р.

Потпретседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Мито Мицајков, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Исправката на Законот за градежно земјиште, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 17/79, се погкрднала грешка поради што се дава

#### И С П Р А В К А

на исправката на Законот за градежно земјиште Во точката 1, во третиот ред, наместо бројот „7“ треба да стои бројот „5“.

Бр. 13-2544  
3 ноември 1980 година  
Скопје

од Законодавно-правната комисија  
на Собранието на Социјалистичка  
Република Македонија

Во Одлуката на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 169/79, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 27/80 од 30 јули 1980 година, направена е грешка поради што се дава следната

#### ИСПРАВКА

Во точката 7, став 2, ред петти од Одлуката, при крајот наместо зборот „по“ треба да стои зборот „без“.

Од Уставниот суд на Македонија.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Управата на Воениот округ — Скопје, врз основа на решенијата бр. 9394-2 и бр. ИН. 474-1 од 26 XII. 1977 и 27. II. 1978 година има издадено кредитни писма на име Николик Восилка од Скопје. Кредитните писма со ИН. бр. 2410-3 од 27. XII. 1977 година и 474-2 од 4. III. 1978 година се загубени. Се поканува секој оној кој нешто знае за горните писма или кај кого се наоѓаат истите за тоа да го извести овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 174/80. (78)

Стопанската банка — Основна банка во Скопје на име одобрен кредит за набавка на индустриска стока на лицето Панов Благоја има издадено барирани чекови: серија бр. 4303031 на износ од 5.000,00 динари, серија бр. 4303032 на износ од 5.000,00 динари и серија бр. 4303033 на износ од 5.000,00 динари, а по партија бр. 01-69685/89.

Бидејќи наведените чекови се нестанати — изгубени се повикува секој оној кој ќе ги пронајде чековите или нешто знае за чековите да го извести судот, во рок од 60 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 150/80. (74)

Димитриев Драган од Скопје, ул. „Загребска“ бр. 16-а има изгубено барирани чекови серија број 4313267 на 5.000,00 динари и серија бр. 4313268 на 5.000,00 динари. Чековите се издадени од Стопанската банка Скопје — Филијала Скопје по партија број 07-70494/07.

Се поканува секој оној кај кого се наоѓаат горните чекови или нешто знае за истите тоа да го соопшти на овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно чековите ќе се поништат.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 151/80. (75)

Мери Медуњанин Хауриех од Скопје, ул. „Јан Хус“ бр. 1, населба Козле — Трнодол има земено потрошувачки кредит од Стопанската банка — Скопје за кој добила и чекови, но чекот бр. 4344401 на 5.000,00 динари по партија бр. 01-72813/49 го има изгубено. Се поканува секој оној кај кого се наоѓа овој чек или нешто знае за истиот тоа да го соопшти во овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе се поништи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 172/80. (79)

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје се води постапка за издршка по тужбата на тужителот Лајмановски Валентин, против тужениот Лајмановски Благоја од Битола, ул. „Белградска“ бр. 43, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Лајмановски Благоја во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот, да се јави или да ја достави својата адреса на судот. По истекот на овој рок судот ќе му одреди привремен старател, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 3161/79. (71)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Деари Целил од село Беловиште, стар 60 години, кој наводно умрел дома во с. Беловиште од природна смрт, во рок од 20 дена, по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, во колку е жив, да се јави на судов. Воедно судот ги повикува сите оние кои било што знаат за животот на именуваниот истото да го пријават на овој суд.

По истекот на рокот од 20 дена судот ќе утврди дека погоре именуваниот е умрен.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 677/80. (69)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за штета и повраќај на ствари, по тужбата на тужителите Ибраими Идает и Ибраими Имер, двајцата од село Синичане, против тужените Абдули Шаина Гани, Абдули Шаина Лутви и др., сите од село Боговиње. Вредност на спорот 4.391,50 + 10.608,00 динари.

Бидејќи тужениот Абдули Шаина Лутви е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да се јави преку Општинскиот суд во Тетово и ја достави својата адреса или да определи свој полномош-

ник. Во спротивно судот ќе му определи привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 353/78. (70)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на тужбата на тужителот Абдурамани Несима Абаз од село Шипковица, против тужениот Зекири Рахима Кадри од село Шипковица. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи тужениот Зекири Кадри се наоѓа на привремена работа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 3 (три) дена да се јави во Општинскиот суд во Тетово, достави адреса или пак одреди свој полномошник. Доколку во рок од три дена по објавувањето на огласот не се јави ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1034/80. (72)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Сали Ајдина Шабани од село Пирок, Тетовско, против тужениот Азиз Цевдета Тефику од село М. Речица, Тетовско, сега со постојано место на живеење во Република Турција, со непозната адреса.

Се задолжува тужениот Азиз Цевдета Тефику да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса, или да одреди свој полномошник, кој ќе го застапува по предметот пред судот; во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку во одредениот рок не се јави, ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1012/80. (73)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Трајан Костадиноски Видески од село Локвица, Бродско, сега жител на Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 80, поднесе предлог до овој суд за поништување на загубен документ — договор за посвојување, со кој неговиот татко — посвоителот, Костадиноски Јован уште во текот на 1924 година, по правните прописи на бивша Југославија го посинил како негов единствен син. Посвојувањето било извршено и направено во тогашниот Окружен суд во Тетово. Од 1944 година посвоителот Јован договорот за посвојување го имал загубено, а бидејќи тој сега е починат не е можно да се добијат поподробни податоци за овој загубен договор.

Бидејќи за овој загубен договор за посвојување од 1944 година па до денес не се знае ништо, се повикуваат сите оние лица или држателот на овој договор за посвојување, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јават пред Општинскиот суд во Прилеп или било кој друг суд во СФРЈ, за да дадат податоци или пак нешто знаат за овој договор, или вложат пригвор против постапката за неговото поништување.

Ако во одредениот рок не се јави никој или не се вложи протест — приговор Општинскиот суд — Прилеп со решение ќе одлучи договорот за посвојување да се смета за поништен — амортизиран.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 585/80. (76)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕВАР

По оставината на покојниот Реџеп Гафур, работник од село Новак, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и појавените наследници: Емка Реџеп, Сулејман Ре-

деп и Сезаир Реџеп, со непознати адреси вон територијата на СФРЈ, се повикуваат во рок од 1 — една година по објавувањето на овој оглас, да се јават лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испратат на судов. Во спротивно оставината ќе се реши во нивно отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 9/75.  
(77)

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 337 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-178-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Комунална работна организација „Водовод“, со ЦО — Кочани.

Основни дејности: 100310 — производство и дистрибуција на вода, собирање, пречистување и дистрибуција на вода за домаќинствата и индустриските и други потрошувачи; 100320 — пречистување и доведување на отпадните води; 10035 — одржување чистотата во градот и другите градски населби; 100351 — чистење на јавни површини; 100352 — изнесување, депонирање и преработка на отпадоци; 100103 — уредување на паркови и зеленило.

Споредни дејности: 100390 — изградба на улици и патишта; погребна дејност и уредување на гробиштата; трговија на мало со погребна опрема; производство и трговија на мало со цвеќе и друго; уредување и одржување на пазари, панаѓури и слични објекти.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Комуналната работна организација „Водовод“, ЦО — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 337/78. (455)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 112 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-134-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Здравствената станица со ЦО — Св. Николе, со следните податоци: Правото на потпис на досегашниот в.д. директор на Здравствената станица со ЦО од Св. Николе д-р Станка Гонева, престанува, а за в.д. директор е именуван Делчо Петрушев, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 112/79. (465)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 176 од 18. VII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-33-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Крсте Мисирков“ со ЦО — Св. Николе, со следните податоци: Досегашниот в.д. директор на Домот на културата „Крсте Мисирков“ со ЦО од Св. Николе именуван за директор, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација во рамките на впишаните дејности во однос на трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 176/80. (466)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 89 од 24. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-433-6-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на ОЗТ Центар за основно образование и воспитание — Св. Николе, ООЗТ Централ-

но основно училиште „Кирил и Методиј“ — Св. Николе, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на досегашниот директор на ООЗТ Централно основно училиште „Кирил и Методиј“ — Св. Николе во состав на ОЗТ Центар за основно образование и воспитание — Св. Николе, Лазар Серафимов, а за директор е именуван Ѓорѓиев Борис, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува основната организација на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 89/79. (467)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 90 од 25. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-288-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“ со ЦО — село Муртино, Струмица, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на досегашниот директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“ со ЦО од село Муртино, Струмичко, Георгиев Атанас, а за в.д. директор е назначен Бонев Димитар, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 90/79. (468)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 396 од 5. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-102-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Кино „Балкан“, ЦО — Струмица, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на досегашниот директор на Кино „Балкан“, ЦО од Струмица, Митев Ристов Петар, а за в.д. директор е именуван Партенов Тодоров Ѓорѓи, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 396/79. (469)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 433 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 433/78 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Центар за радио и новинско-издавачка дејност со ЦО — Струмица.

Основни дејности: 120350 — радио и телевизија. Во правниот промет со трети лица работната организација им неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Организацијата на здружен труд ќе ја застапува Вранко Санџо Бјадов, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 433/78. (470)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 628 од 27. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-65-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Централното „основно училиште Маршал Тито“, ЦО — Струмица, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на досегашниот в.д. директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“, ЦО од Струмица, Мудинова Ангелина, а за в.д. директор е назначен Стојан Стојанов, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 628/78. (471)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 826 од 2. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1597-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Богородица“, РО село Богородица, Гевгелија, следните податоци: Се запишува проширувањето на споредните дејности: со трговија на мало со зеленчук, овошје и преработки и штетно-кредитно работење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 826/80. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 102/80, на регистарска влошка бр. 2-1378-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста проширување на споредната дејност на Занатско услужната задруга „Волт“, со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, со следните податоци:

Се запишува промена-проширување на споредната дејност на задругата со следните споредни дејности: 090189 — поправка на накит од племенити метали, драго и полудраго камење, метал превлечен со сребро и други племенити метали и на останатите производи од сребро и други метали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 102/80. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 800 од 28. VIII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1053-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Занаетчиско-браварската задруга „4 Јули“ — Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 115, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Чакаров Стојан, директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Нешовски, Иван, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 800/80. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 837 од 4. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на Монтажно-занаетчиската задруга „Далеководи“, ЦО — Скопје со следните податоци: Се запишува промената односно проширувањето на дејноста на Задругата и со монтажа на далноводи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 837/80. (443)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 617 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Ветеринарната станица, ЦО — Штип со Законот за здружен труд.

Основни дејности:

Земјоделски услуги за сточарство: вршење земјоделски услуги за сточарството, заштита, лекување, вештачко осеменување и други ветеринарни услуги, услуги на земјоделската стручна служба во областа на сточарството, подготвување и услужно мешање на добиточна храна, подготвување производи за пазар и сл.

Ветеринарната станица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Генев Тодор, директор, ја застапува работната организација без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 617/78. (490)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 472 од 9. VII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-405-0-0 го запиша во суд-

скиот регистар проширувањето на дејноста на Рударско-геолошкиот факултет ЦО — Штип, со следните податоци:

Рударско-геолошкиот факултет со ЦО од Штип ја проширува својата дејност уште и со:

Основни дејности:

110403 — друго проектирање;

110404 — инженеринг.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 472/79. (491)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 380 од 28. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-424-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ОЗТ за водостопанство „Осојница“, ЦО — Веница.

Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ за водостопанство „Осојница“ од Веница, Демир Демиралли Амедов, престанува, а за в. д. директор е именуван Ангелов Тодор, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 380/79. (452)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 797 од 25. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-89-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО училиште за медицински сестри-техничари и акушерки, ЦО — Штип, со следните податоци: Досегашната фирма односно називот на Училиштето за медицински сестри и акушерки од Штип се менува и во иднина ќе гласи: Училиште за медицински сестри-техничари и акушерки, ЦО — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 797/79. (492)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 357 од 25. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-21-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластени лица за застапување на Детската установа „Вера Циривири-Трена“ — Штип, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на досегашниот в. д. директор на Детската установа „Вера Циривири-Трена“ од Штип, Полизов Димитар, а за в. д. директор е определена Шопова Олга, која со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 357/78. (493)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 881 од 19. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-552-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Градежно занаетчиската задруга „Македонија рам“, ЦО — Скопје, ул. „Цветан Димов“, бб. со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Давитковски Цветко, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Панде Ефтимов, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 881/80. (494)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 840 од 23. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-552-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Централното основно училиште „Стојан Бурчев“, ЦО, село Иванковци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ја-



нев Трајко, директор, а се запишува како нов застапник Николовски Живко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 840/80. (500)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 867 од 17. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-516-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното музичко училиште „Тетово“, ЦО — Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 132, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Апостолски Андреја, директор, а како нов застапник се запишува Зорик Ивица, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 867/80. (501)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 891 од 23. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-310-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за слух, говор и глас „Скопје“ ЦО — Скопје, ул. „Дунавска“ бр. 15, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Славчо Керамитчиевски, директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Славка Каленикова, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 891/80. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 899 од 25. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Шумарскиот факултет, ЦО — Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Борис Грујоски, а се запишува како нов застапник проф. д-р Велко Стефановски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 899/80. (505)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 16 од 18. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-458-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, ЦО — Винаца.

Основни дејности:

140231 — самоуправни интересни заедници во областа на образованието; задолжително основно образование, редовно, специјално, образование за возрасни описменување, ученички домови, превоз дневен престој, обезбедување учебници, стимулирање талентираниста на учениците, претшколско воспитување, марксистичко образование и други форми.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачот и основачите не одговараат за обврските на заедницата.

Крум Блаже Стаменков е секретар на заедницата и ќе ја застапува без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 16/79. (507)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 370 од 16. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-533-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на

Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Винаца со ЦО.

Основни дејности:

— го спроведува старосното осигурување и ги врши работите за остварување правата на осигурениците;

— го планира и програмира развојот на старосното осигурување на земјоделците;

— го следи и проучува спроведувањето на старосното осигурување и презема мерки за развој и унапредување на истото;

— се грижи за обезбедување потребни средства за минимална старосна пензија и старосна пензија во висината на минималната старосна пензија и редовната наплата на придонесот за старосно осигурување;

— обезбедува евиденција на осигурениците и корисниците на пензија и им обезбедува податоци на органот на приходите на општината заради наплата на придонесите;

— утврдува услови за определување повисок износ на старосна пензија од износот на минималната старосна пензија;

— врши и други работи определени со Закон и своја статутарна одлука;

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

За обврските на Самоуправната интересна заедница не одговара основачот и за обврските на основачот не одговара Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Винаца.

Благој Тасев е секретар на Заедницата и е овластен да ја застапува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 370/79. (506)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 32 од 18. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-474-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за физичка култура, ЦО — Винаца.

Основни дејности: 140234 — развивање и унапредување на физичката култура на подрачјето на општината Винаца.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Попов Ристо, стручен работник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 32/79. (508)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 25 од 17. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-467-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, ЦО — Винаца.

Основни дејности: 140235 — ја утврдува политиката на развојот и унапредувањето на непосредната детска заштита, донесува едногодишни и повеќегодишни програми за развој на детската заштита, обезбедува средства за финансирање и учествува во финансирањето на изградбата, адаптацијата и опремувањето на установите во кои се остваруваат облиците на непосредната детска заштита и други дејности од областа на детската заштита.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачот и основачите не одговараат за обврските на заедницата.

Димитри Гоцевски, референт во заедницата, ја застапува без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 25/79. (509)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 17 од 17. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-459-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата за вработување со ЦО — Винаца.

Основни дејности: 140236 — води евиденција од областа на невработените, врши посредување за нивно вработување, ги обезбедува правата на привремено невработените со: паричен надоместок, здравствено осигурување и инвалидско и пензиско осигурување.

Врши и други работи во согласност со Законот, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Киро Коцев Арсов, секретар, ја застапува заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 17/79. (510)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 24 од 17. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-466-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, ЦО — Винаца.

Основна дејност: 140235 — ја утврдува политиката за развој на социјалната заштита, обезбедува средства за финансирање на социјалната заштита и се грижи за нивното остварување, обезбедува сместување во установи или рехабилитација на децата попречени во физичкиот и психичкиот развој, потоа обезбедува материјална помош на стари лица кои немаат неопходни средства за издршка, како и давање на социјална помош на лица кои се нашле во неповолна социјална положба поради други околности и др.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачот и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Димитри Гоцевски, референт во заедницата, ја застапува без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 24/79. (511)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 31 од 17. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-473-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станување, ЦО — Винаца.

Основни дејности: 140221 — утврдување и програмирање на станбената изградба; обезбедување средства за станбена изградба; организирање здружувањето на станбената изградба и одредување стапките на придонесот за станбена изградба; инвестирање во општествената станбена изградба; утврдување на станбената политика на подрачјето на општината; управување и одржување на станбените згради, станови и работни простории во општествена сопственост.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на заедницата.

Душан Ангелов, секретар, ја застапува заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 31/79. (512)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 29 од 18. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-471-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за култура, ЦО — Винаца.

Основни дејности: 140233.

Во правниот промет со трети лица заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачот и основачот не одговара за обврските на заедницата.

Тодор Паликрушев, секретар, ја застапува заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 29/79. (513)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 22 од 18. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-464-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата со ЦО — Кочани.

Основни дејности: 140235 — дејност на установите за дневен престој на деца од предучилишна возраст во областа на општествената исхрана на училишни деца, одмор и рекреација, детски игралишта и др.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Љубица Манасиева, секретар, ја застапува Заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 22/79. (514)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 23 од 17. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-465-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините, ЦО — Кочани.

Основни дејности: 140291 — заедницата води катастар на пасиштата и утрините, врши мелиорација на пасиштата, води катастар на добитокот и целосно стопанисување со пасиштата и утрините во општината Кочани.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на основачите, а основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Александар Данаилов, секретар, без органичување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 23/79. (516)

СОДРЖИНА		Страна		
445.	Закон за внатрешни работи (Пречистен текст) — — — — —	721	456.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот за лотарија на СР Македонија — — — 744
446.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Универзитетското собрание и Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје — — —	740	457.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство во Скопје — — — — — 744
447.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки и во советите на основните организации на Центарот — — — — —	740	458.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки во Скопје — — — — — 744
448.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на РО Факултет за филозофско-историски науки во Скопје —	742	459.	Одлука за делегирање претставник и негов заменик во Советот за спроведување и остварување на општествениот договор за изведување на младинските работни акции во СР Македонија — — 744
449.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовна уметност во Скопје — — — — —	742	460.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје за избор на директор на Заводот — — — — — 745
450.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за проучување на почвите — — — — —	742	461.	Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ — Факултет за музичка и ООЗТ — Факултет за драмска уметност во работна организација — Факултет за музичка и драмска уметност во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето 745
451.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство — — — —	742	462.	Одлука за давање согласност на Статутот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза „Јасеново“ Ц. О. с. Јасеново — Т. Велешко — — — — 745
452.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за музичка и драмска уметност во Скопје — — —	743	463.	Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ — Факултет за музичка уметност — Скопје во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 746
453.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Болницата за душевни болести — Демир Хисар — — — —	743	464.	Одлука за изменување на Одлуката за определување бројот на судиите во судовите на здружениот труд — — — — 746
454.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за заштита на растенијата — — — — —	743		<b>Исправка</b> на исправката на Законот за градежното земјиште — — — — — 746
455.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Економскиот факултет во Штип	743		<b>Исправка</b> на Одлуката на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 169/79 — — 746